

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 163 Год. LXVI | Петок, 17 декември 2010

Цена на овој број е 260 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3434. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – јаглен на АД „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје, на локалитетот „Живојно“ општина Новаци.....	4	3438. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – глина на „А-БРИК КОМПАНИ“ ДООЕЛ Битола на локалитетот „Ергела“, општина Новаци.....	6
3435. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје на локалитетот „Дерин Дере“ с. Радање, општина Карбинци.....	4	3439. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на ДПТУ “АЛФА ДИАС“ ДООЕЛ Богданци на локалитетот с. Гопчели”, општина Дојран.....	7
3436. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - песок, глина и лапорец на „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје на локалитетот „Пештерница“, општина Неготино.....	5	3440. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на “Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје на локалитетот “с. Волковија”, општина Брвеница.....	7
3437. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - песок, глина и лапорец на „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје на локалитетот „Пепелиште“, општина Неготино.....	5	3441. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на ДГТУ “ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ“ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ на локалитетот “Краста” с. Опејнца, општина Охрид..	8
		3442. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на ДПТУ “ТЕ-ШЕШИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “Бел Камен” с. Стенковец, општина Чучер Сандево.....	9

	Стр.		Стр.
3443. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на ДЗТУ “ПЕТ-БОЈ“ извоз-увоз ДООЕЛ с. Богомила, Чашка на локалитетот “Рамна Нива” с. Богомила, општина Чашка....	9	3451. <b>Одлука</b> за прекин на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини.....	13
3444. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – шкрилец на ДПТУ “ХЕПРО-КОМПАНИ“ ДООЕЛ увоз-извоз - Радовиш на локалитетот “Голем Рид” с. Калаузлија, општина Радовиш.....	10	3452. <b>Одлука</b> за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на лежиштето “Бабин Дол“, кај с. Селник, Делчево.....	15
3445. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на ДПТУД “ПЕЛА ЗЦ 2010“ ДООЕЛ Охрид на локалитетот “Рамниште”с. Ораов Дол, општина Чашка.....	10	3453. <b>Одлука</b> за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – минерална вода питка вода за флаширање од лежиштето на локалитетот кај с. Визбегово, во атарот на општина Чаир, Скопје.....	15
3446. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на ДПТУ “ТЕ-ШЕШИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “с. Копаница“, општина Сарај.....	11	3454. <b>Одлука</b> за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – минерална вода од лежиштето “Кисела Вода“ Мрежичко, Кавадарци.....	15
3447. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на ДГТ “ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО Кавадарци на локалитетот “Голеш” с. Дебриште, општина Росоман.....	11	3455. <b>Одлука</b> за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – оникс и травертин на локалитетот “Декова Дабица“ во близина на с. Бешиште, општина Прилеп.....	16
3448. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – подземна вода на ДПТУ „БИОМЕДИУМ“ ДОО увоз-извоз Струмица на локалитетот „с. Габрово“, општина Струмица.....	12	3456. <b>Одлука</b> за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот во атарот на с. Нежилово, Капиново и Орешје, општина Чашка и општина Македонски Брод.....	16
3449. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини – обоени и благородни метали на ДПТУ “КАДИИЦА МЕТАЛ“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Кадилица”, општина Пехчево.....	12	3457. <b>Одлука</b> за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – градежно технички камен (песок, чакал и мермеризирана дробина) на локалитетот “Катлановска Брзаница“, општина Петровец.....	16
3450. <b>Одлука</b> за прекин на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини.....	13	3458. <b>Одлука</b> за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бречирани мермери на лежиштето „Краста“, Гостивар.....	17
		3459. <b>Одлука</b> за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – доломитизирани мермери на лежиштето “Сушички мост“, Гостивар.....	17
		3460. <b>Одлука</b> за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бречирани мермери-градежно технички камен на лежиштето “Горна Бањица“, Гостивар.....	17

	Стр.		Стр.
3461. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за укажување на помош на Република Албанија.....	18	3473. <b>Правилник</b> за начинот на постапување со животните за време на убивање (*).....	35
3462. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за рамномерен регионален развој во 2010 година.....	18	3474. <b>Листа</b> на производи и супстанции кои се користат во процесот на производство на органски преработена храна (*)...	52
3463. <b>Правилник</b> за формата и содржината на годишниот извештај (*).....	18	3475. <b>Листа</b> на производи за заштита на растенијата (*).....	57
3464. <b>Правилник</b> за начинот и постапката за вршење на стручна контрола во органското земјоделско производство (*).....	24	3476. <b>Листа</b> на крмни суровини.....	60
3465. <b>Правилник</b> за постапките за производство на органски преработена храна (*).....	26	3477. <b>Листа</b> на средства за чистење и дезинфекција.....	61
3466. <b>Правилник</b> за начинот на издавање на овластувањата на контролни/сертификациски тела за вршење на стручна контрола и стручни научни установи или други правни лица за вршење на анализи и суперанализи во органското земјоделско производство, потребната документација, формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата (*).....	27	3478. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за техничките елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите на патот.....	61
3467. <b>Правилник</b> за правила и постапки за растително органско производство (*).....	28	3479. <b>Правилник</b> за начинот на соработката на органите надлежни за изработка на стратешки карти за бучава и акционни планови за бучава со органите надлежни за донесување на стратешки карти за бучава и изработка на акционите планови за бучава од соседната држава (*).....	61
3468. <b>Правилник</b> за формата, содржината и начинот на водење на евиденциите и базите на податоци за субјектите и за органски семенски и саден материјал (*).....	29	3480. <b>Оглас</b> од Судски совет на Република Македонија.....	62
3469. <b>Правилник</b> за формата и содржината на потврдата, начинот на нејзиното издавање, како и постапката за собирање, пакување, превоз и складирање на органски производи (*).....	30	3481. <b>Одлука</b> од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	63
3470. <b>Правилник</b> за формата, содржината и бојата на националната ознака за органски производ и националната ознака за производ во преод(*).....	32	3482. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати..	64
3471. <b>Правилник</b> за правила и постапувања во пчеларството (*).....	33	3483. <b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот и платите за месец ноември 2010 година.....	64
3472. <b>Правилник</b> за начинот и постапката за спроведување на исклучоците за отстранување на нуспроизводите од животинско потекло (*).....	34	<b>Огласен дел</b> .....	1-80

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**3434.**

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) и член 36 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЈАГЛЕН НА АД „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЖИВОЈНО“ ОПШТИНА НОВАЦИ**

1. На АД “ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје, се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина - јаглен на локалитетот “Живојно” општина Новаци.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 19,33 \text{ km}^2$  определен со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, како што е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.533.978,00	7.544.590,00
T-2	4.534.250,00	7.545.780,00
T-3	4.530.132,00	7.547.419,00
T-4	4.528.500,00	7.549.250,00
T-5	4.525.740,00	7.550.380,00
T-6	4.525.040,00	7.548.320,00
T-7	4.526.000,00	7.548.040,00
T-8	4.526.680,00	7.547.002,00
T-9	4.527.660,00	7.546.560,00
T-10	4.528.785,00	7.545.586,00
T-11	4.530.479,00	7.545.586,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 6 години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е утврдување на рудните резерви на минералната сировина - јаглен на локалитетот “Живојно” општина Новаци.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања, концесионерот е должен да го плати пред склучување на договорот за концесија, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за

експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 19/2009, 105/2009, 60/2010 и 94/2010).

6. Рокот за поднесување на Извештај за извршените детални геолошки истражувања на минерални сировини е 120 дена по истекот на концесијата.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6778/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**3435.**

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДЕРИН ДЕРЕ“ С. РАДАЊЕ, ОПШТИНА КАРБИНЦИ**

1. На „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Дерин Дере“ с. Радање, општина Карбинци.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 1,68 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.625.900,00	7.607.000,00
T-2	4.624.850,00	7.608.350,00
T-3	4.623.900,00	7.607.750,00
T-4	4.625.000,00	7.606.600,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – варовник на локалитетот „Дерин Дере“ с.Радање, општина Карбинци.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 5.605.600,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6824/1                      Заменик на претседателот на  
7 декември 2010 година        Владата на Република  
  Македонија,  
  м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

### 3436.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ПЕСОК, ГЛИНА И ЛАПОРЕЦ НА „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЕШТЕРНИЦА“, ОПШТИНА НЕГОТИНО

1. На „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок, глина и лапорец на локалитетот „Пештерница“, општина Неготино.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 1,22 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.602.500,00	7.599.450,00
T-2	4.603.250,00	7.600.250,00
T-3	4.602.950,00	7.600.400,00
T-4	4.602.050,00	7.600.800,00
T-5	4.601.600,00	7.599.750,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – песок, глина и лапорец на локалитетот „Пештерница“, општина Неготино.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 7.700.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6825/1                      Заменик на претседателот на  
7 декември 2010 година        Владата на Република  
  Македонија,  
  м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

### 3437.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ПЕСОК, ГЛИНА И ЛАПОРЕЦ НА „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЕПЕЛИШТЕ“, ОПШТИНА НЕГОТИНО

1. На „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок, глина и лапорец на локалитетот „Пепелиште“, општина Неготино.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 0,62 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.601.050,00	7.597.200,00
T-2	4.601.650,00	7.598.150,00
T-3	4.600.950,00	7.598.250,00
T-4	4.600.800,00	7.597.750,00
T-5	4.600.450,00	7.597.250,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на минералната суровина – песок, глина и лапорец на локалитетот “Пепелиште”, општина Неготино.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 3.757.600,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-6826/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот на  
Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3438.**

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА „А-БРИК КОМПАНИ“ ДООЕЛ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕРГЕЛА”, ОПШТИНА НОВАЦИ**

1. На „А-БРИК КОМПАНИ“ ДООЕЛ Битола му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – глина на локалитетот „Ергела”, општина Новаци.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 0,05 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.541.300,00	7.543.463,00
T-2	4.541.555,00	7.543.470,00
T-3	4.541.550,00	7.543.685,00
T-4	4.541.300,00	7.543.685,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на минералната суровина – глина на локалитетот “Ергела”, општина Новаци.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 800.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-6827/1                   Заменик на претседателот на  
7 декември 2010 година       Владата на Република  
  Македонија,  
  м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

### 3439.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТУ “АЛФА ДИАС“ ДООЕЛ БОГДАНЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ЃОПЧЕЛИ”, ОПШТИНА ДОЈРАН

1. На ДПТУ “АЛФА ДИАС“ ДООЕЛ Богданци му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “с.Ѓопчели”, општина Дојран.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 0,88 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.569.000,00	7.640.575,00
T-2	4.568.500,00	7.641.525,00
T-3	4.567.700,00	7.641.550,00
T-4	4.568.125,00	7.640.450,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – варовник на локалитетот “с. Ѓопчели”, општина Дојран.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 600.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6828/1                   Заменик на претседателот  
7 декември 2010 година       на Владата на Република  
  Македонија,  
  м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

### 3440.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА “ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ВОЛКОВИЈА”, ОПШТИНА БРВЕНИЦА

1. На “Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “с. Волковија” општина Брвеница.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 1,28 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.635.173,00	7.500.323,00
T-2	4.634.027,00	7.500.237,00
T-3	4.634.133,00	7.501.363,00
T-4	4.635.327,00	7.501.411,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – варовник на локалитетот “с. Волковија” општина Брвеница.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 13.613.600,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6829/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3441.**

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДГТУ “ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ“ УВОЗ-ИЗВОЗ ОХРИД ДООЕЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КРАСТА” С. ОПЕЈНЦА, ОПШТИНА ОХРИД

1. На ДГТУ “ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ“ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Краста” с. Опејнца, општина Охрид.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,21 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.561.100,00	7.488.750,00
T-2	4.561.400,00	7.488.960,00
T-3	4.561.225,00	7.489.250,00
T-4	4.561.085,00	7.489.210,00
T-5	4.561.000,00	7.489.315,00
T-6	4.561.000,00	7.489.350,00
T-7	4.561.085,00	7.489.460,00
T-8	4.561.145,00	7.489.480,00
T-9	4.561.145,00	7.489.600,00
T-10	4.561.100,00	7.489.680,00
T-11	4.561.030,00	7.489.695,00
T-12	4.560.975,00	7.489.670,00
T-13	4.561.010,00	7.489.665,00
T-14	4.561.013,00	7.489.655,00
T-15	4.561.060,00	7.489.655,00
T-16	4.561.090,00	7.489.640,00
T-17	4.561.100,00	7.489.590,00
T-18	4.561.080,00	7.489.500,00
T-19	4.561.000,00	7.489.470,00
T-20	4.560.830,00	7.489.000,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – варовник на локалитетот “Краста” с. Опејнца, општина Охрид.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 1.111.111,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-6830/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.



3442.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТУ “ТЕШЕШИ“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БЕЛ КАМЕН” С. СТЕНКОВЕЦ, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

1. На ДПТУ “ТЕ-ШЕШИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Бел Камен” с. Стенковец, општина Чучер Сандево.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,40 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.661.623,00	7.530.322,00
T-2	4.662.000,00	7.530.007,00
T-3	4.661.334,00	7.529.311,00
T-4	4.660.994,00	7.529.763,00
T-5	4.661.481,00	7.529.993,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – варовник на локалитетот “Бел Камен” с. Стенковец, општина Чучер Сандево.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 590.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-6831/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3443.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДЗТУ “ПЕТ-БОЈ“ ИЗВОЗ-УВОЗ ДООЕЛ С. БОГОМИЛА, ЧАШКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РАМНА НИВА” С. БОГОМИЛА, ОПШТИНА ЧАШКА

1. На ДЗТУ “ПЕТ-БОЈ“ извоз-увоз ДООЕЛ с. Богомила, Чашка му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на локалитетот “Рамна Нива” с. Богомила, општина Чашка.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,075 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.606.573,00	7.541.264,00
T-2	4.606.691,00	7.541.438,00
T-3	4.606.451,00	7.541.600,00
T-4	4.606.263,00	7.541.371,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – кварц на локалитетот “Рамна Нива” с. Богомила општина Чашка.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 123.500,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-6832/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 3444.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2010 година донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ШКРИЛЕЦ НА ДПТУ “ХЕПРО-КОМПАНИ“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ - РАДОВИШ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГОЛЕМ РИД” С. КАЛАУЗЛИЈА, ОПШТИНА РАДОВИШ**

1. На ДПТУ “ХЕПРО-КОМПАНИ“ ДООЕЛ увоз-извоз - Радовиш му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – шкрилец на локалитетот “Голем Рид” с.Калаузлија, општина Радовиш.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 0,47 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.612.600,00	7.625.350,00
T-2	4.613.600,00	7.625.350,00

T-3	4.613.600,00	7.625.730,00
T-4	4.613.080,00	7.625.830,00
T-5	4.612.600,00	7.625.950,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на минералната суровина – шкрилец на локалитетот “Голем Рид” с.Калаузлија, општина Радовиш.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 999.999,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија.”

Бр. 51-6843/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 3445.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2010 година донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДПТУД “ПЕЛА ЗЦ 2010“ ДООЕЛ ОХРИД НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РАМНИШТЕ” С. ОРАОВ ДОЛ, ОПШТИНА ЧАШКА**

1. На ДПТУД “ПЕЛА ЗЦ 2010“ ДООЕЛ Охрид му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на локалитетот “Рамниште” с. Ораов Дол, општина Чашка.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,26 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.599.882,00	7.544.106,00
T-2	4.600.000,00	7.544.874,00
T-3	4.599.633,00	7.544.880,00
T-4	4.599.636,00	7.544.518,00
T-5	4.599.345,00	7.544.355,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – кварц на локалитетот “Рамниште” с. Ораов Дол, општина Чашка.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 247.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6844/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3446.**

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТУ “ТЕШЕШИ“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. КОПАНИЦА“, ОПШТИНА САРАЈ**

1. На ДПТУ “ТЕШЕШИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “с. Копаница“, општина Сарај.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,24 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.651.658,00	7.519.392,00
T-2	4.652.101,00	7.519.710,00
T-3	4.651.741,00	7.520.115,00
T-4	4.651.443,00	7.519.911,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – варовник на локалитетот “с. Копаница“, општина Сарај.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 490.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6846/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3447.**

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДГТ “ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГОЛЕШ” С. ДЕБРИШТЕ, ОПШТИНА РОСОМАН**

1. На ДГТ “ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО Кавадарци му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Голеш” с. Дебриште, општина Росоман.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,03 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.589.962,00	7.574.677,00
T-2	4.589.972,00	7.574.769,00
T-3	4.589.944,00	7.574.877,00
T-4	4.589.981,00	7.575.053,00
T-5	4.589.951,00	7.575.118,00
T-6	4.589.935,00	7.575.023,00
T-7	4.589.866,00	7.574.929,00
T-8	4.589.820,00	7.574.859,00
T-9	4.589.927,00	7.574.671,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – варовник на локалитетот “Голеш” с. Дебриште општина Росоман.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 1.500.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6847/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3448.**

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДПТУ „БИОМЕДИУМ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ГАБРОВО”, ОПШТИНА СТРУМИЦА**

1. На ДПТУ „БИОМЕДИУМ“ ДОО увоз-извоз Струмица му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна вода на локалитетот „с.Габрово”, општина Струмица.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,06 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7.650.358,00	4.583.545,00
T-2	7.650.009,00	4.583.576,00
T-3	7.650.045,00	4.583.750,00
T-4	7.650.393,00	4.583.750,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – подземна вода на локалитетот “с.Габрово”, општина Струмица.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 810.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”

Бр. 51-6853/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3449.**

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ – ОБОЕНИ И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ НА ДПТУ “КАДИИЦА МЕТАЛ” ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАДИИЦА”, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**

1. На ДПТУ „КАДИИЦА МЕТАЛ“ ДООЕЛ Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини – обоени и благородни метали на локалитетот “Кадиица”, општина Пехчево.

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=12,35 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7.660.000,00	4.629.000,00
T-2	7.663.000,00	4.629.000,00
T-3	7.662.500,00	4.627.000,00
T-4	7.661.000,00	4.627.000,00
T-5	7.661.000,00	4.624.874,00
T-6	7.658.483,00	4.624.874,00
T-7	7.658.482,00	4.627.000,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од четири години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералните сировини – обоени и благородни метали на локалитетот “Кадница”, општина Пехчево.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 9.230.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6854/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

### 3450.

Врз основа на член 74 став 1 алинеа 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/2008, 139/2008 и 64/2009), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини за локалитетот с. Долно Косоврасти – Дебар и “Бабица” – Старо Нагоричане понудени на Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2010) се прекинува заради постоење на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесување на одлуката за започнување на постапката.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6855/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

### 3451.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/2008, 139/2008 и 64/2009), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите:

- Т-1/2. минерална сировина кварц на локалитетот „Брија“ с. Мојанци – Арачиново;
- Т-1/4. минерална сировина кварц на локалитетот „Црн Камен“ – Бутел;
- Т-1/5. минерална сировина кварц на локалитетот „Самигабе“ с. Бањица – Чашка;

- Т-1/6. минерална суровина шкрилец на локалитетот „Голи Рид“ с. Попчево – Струмица;

- Т-1/7. минерална суровина андезит на локалитетот „Голема страна и Дервен“ с. Биљановце – Куманово;

- Т-1/8. минерална суровина дијабаз на локалитетот „Кошарска Река“ – Валандово;

- Т-1/9. минерална суровина варовник на локалитетот „Скрка“

- с. Рич – Струмица;

- Т-1/10. минерална суровина варовник на локалитетот „Краста“ с. Чегрене – Гостивар;

- Т-1/11. минерална суровина варовник на локалитетот „Горна Краста“

- с. Говрлево – Сопиште;

- Т-1/14. минерална суровина варовник на локалитетот „Добарски Жеден, – Желино;

- Т-1/17. минерална суровина варовник на локалитетот с. Горна Бањица – Гостивар;

- Т-1/19. минерална суровина варовник на локалитетот „Жельковац“ – Чучер Сандево;

- Т-1/20. минерална суровина варовник на локалитетот „Бабуш“ с. Заграчани – Струга;

- Т-1/26. минерална суровина песок на локалитетот с. Средно Коњаре – Петровец;

- Т-1/28. минерална суровина песок на локалитетот „Курија“ – Неготино;

- Т-1/29. минерална суровина песок на локалитетот с. Трубарово – Аеродром;

- Т-1/30. минерална суровина песок и чакал на локалитетот с. Оризари – Кочани;

- Т-1/31. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „Јакимовско Поле“ – Веница;

- Т-1/35. минерална суровина глина на локалитетот „Орљак“ Студена Бара – Куманово;

- Т-1/37. минерална суровина кварц на локалитетот „Гавраница – Бел Камен“ – Чашка;

- Т-1/39. минерална суровина дијатомејска глина на локалитетот „Попова Нива“ с. Градец – Крива Паланка;

- Т-1/43. минерална суровина песок на локалитетот „Маслинката“

- с. Пепелиште – Неготино;

- Т-1/44. минерална суровина андезитски туф на локалитетот „Камлеш“ – Ранковце;

- Т-1/45. минерална суровина шкрилци на локалитетот „Почивало“ – Крива Паланка;

- Т-1/48. минерална суровина варовник на локалитетот „Сушички Мост“ –

- с. Д. Бањица - Гостивар;

- Т-1/49. минерална суровина доломит на локалитетот „Сушички Мост“ –

- с. Д. Бањица - Гостивар;

- Т-1/50. минерална суровина варовник на локалитетот „Камено Брдо“ с. Никоман – Карбинци;

- Т-1/54. минерална суровина варовник на локалитетот с. Бохула – Кавадарци;

- Т-2/2. минерална суровина молибден и други метали на локалитетот „Стрелци“ – Осломеј;

- Т-2/5. минерална суровина никел на локалитетот „Ракле“ – Прилеп;

- Т-2/6. минерална суровина никел и железо на локалитетот „Црна Тумба“ – Прилеп;

- Т-2/7. минерална суровина хром на локалитетот „Арничко“, с. Рожден – Кавадарци;

- Т-3/1. минерална суровина оникс и травертин на локалитетот с. Бешиште – Прилеп;

- Т-3/2. минерална суровина гранит на локалитетот „Бувата“ с. Драмче – Делчево;

- Т-4/1. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Долно Ложани“ с. Галате – Врапчиште;

- Т-4/3. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Орчуше“ – Маврово – Ростуше;

- Т-4/4. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Голешница“

- с. Царев Двор – Ресен;

- Т-4/6. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Панчарица“,

- с. Бачишта - Зајас;

- Т-4/7. минерална суровина подземна вода на локалитетот с. Драгожел – Кавадарци; и

- Т-4/8. минерална суровина подземна вода на локалитетот „Клисе Баир“ – Штип.

понудени на Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2010) се прекинува поради тоа што за понудените локалитети не се доставени доволен број на понуди.

2. Нова постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите од точка 1 од оваа Одлука ќе се спроведе под истите услови утврдени во Одлуката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/2010).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6856/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот на  
Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3452.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во врска со член 35 точка 4 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛЕЖИШТЕТО “БАБИН ДОЛ“, КАЈ С. СЕЛНИК, ДЕЛЧЕВО

1. Концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на лежиштето “Бабин Дол“, кај с. Селник, Делчево, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на лежиштето „Бабин Дол“, кај с. Селник, Делчево, бр. 08-1557/2 од 8.5.2000 година, на Друштвото за производство, градежништво и трговија ЕЛ-КОМПАНИ ЈТД увоз-извоз, Македонска Каменица, престанува да важи заради стечај на Друштвото за производство, градежништво и трговија ЕЛ-КОМПАНИ ЈТД увоз-извоз, Македонска Каменица со Решение Ст.бр.106/04 од 20.7.2004 година, донесено од Основен суд Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7045/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3453.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во врска со член 35 точка 4 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА ПИТКА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ВИЗБЕГОВО, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ЧАИР, СКОПЈЕ

1. Концесијата за експлоатација на минерална суровина – минерална вода питка вода за флаширање од лежиштето на локалитетот кај с. Визбегово, во атарот на

општина Чаир, Скопје, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода питка вода за флаширање од лежиштето на локалитетот кај с. Визбегово, во атарот на општина Чаир, Скопје, бр. 12-4633/4 од 02.10.2002 година, на Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет КОМПРАД ДООЕЛ Скопје, престанува да важи заради стечај на Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет КОМПРАД ДООЕЛ Скопје со Решение П Ст. бр. 658/04 од 15.12.2004 година, донесено од Основен суд Скопје I, Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7046/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3454.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во врска со член 35 точка 4 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА ОД ЛЕЖИШТЕТО “КИСЕЛА ВОДА“ МРЕЖИЧКО, КАВАДАРЦИ

1. Концесијата за експлоатација на минерална суровина – минерална вода од лежиштето “Кисела Вода“ Мрежичко, Кавадарци, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода од лежиштето „Кисела Вода“ Мрежичко, Кавадарци, бр. 24-5530/1 од 9.7.2008 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ТИМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци, од 25.9.2008 година, престанува да важи заради ликвидација на Друштвото за производство, трговија и услуги ТИМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци со Решение Л.бр.300/07 од 25.9.2008 година, донесено од страна на Основен суд Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7047/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3455.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во врска со член 35 точка 4 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ДЕКОВА ДАБИЦА“ ВО БЛИЗИНА НА С. БЕШИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Концесијата за експлоатација на минерална суровина – оникс и травертин на локалитетот “Декова Дабица“ во близина на с. Бешиште, општина Прилеп, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – оникс и травертин на локалитетот “Декова Дабица“ во близина на с. Бешиште, општина Прилеп бр. 24-10817/1 од 25.12.2007 година на Друштвото за експлоатација и преработка на гранит и мермер, трговија и услуги ОНТРА-МЕР увоз-извоз ДОО Радовиш, престанува да важи заради ликвидација на ОНТРА-МЕР увоз-извоз ДОО Радовиш со Решение Л. бр. 8/08 од 09.03.2009 година, донесено од страна на Основен суд Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7048/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3456.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во врска со член 35 точка 4 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА С. НЕЖИЛОВО, КАПИНОВО И ОРЕШЈЕ, ОПШТИНА ЧАШКА И ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Концесијата за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот во атарот на с. Нежилово, Капиново и Орешје, општина Чашка и општина Македонски Брод, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот во атарот на с. Нежилово, Капиново и Орешје, општина Чашка и општина Македонски Брод, бр. 24-2738/1 од 25.03.2008 година, на ДРГ „МИНЕРАЛ“ ДООЕЛ с. Ракотинци, од 11.07.2008 година престанува да важи заради ликвидација на ДРГ „МИНЕРАЛ“ ДООЕЛ с. Ракотинци со Решение I Л.бр.1356/07 од 11.7.2008 година донесено од страна на Основен суд Скопје 2 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7049/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3457.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во врска со член 35 точка 4 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГРАДЕЖНО ТЕХНИЧКИ КАМЕН (ПЕСОК, ЧАКАЛ И МЕРМЕРИЗИРАНА ДРОБИНА) НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАТЛАНОВСКА БРЕЗНИЦА“, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

1. Концесијата за експлоатација на минерална суровина – градежно технички камен (песок, чакал и мермеризирана дробина) на локалитетот “Катлановска Брезница“, општина Петровец, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – градежно технички камен (песок, чакал и мермеризирана





3461.

Врз основа на член 16, точка 5 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2004, 49/2004, 86/2008 и 124/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРАКАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА**

1. Во Одлуката за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за укажување на помош на Република Албанија („Службен весник на Република Македонија“ бр.159/2010), во точка 3, зборовите „5 дена“ се заменуваат со зборовите „8 дена“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7563/2  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3462.

Врз основа на член 46 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/09 и 95/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.12.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 2010 ГОДИНА****Член 1**

Во Програмата за рамномерен регионален развој во 2010 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.20/10 и 121/10) во член 2 табелата се заменува со нова табела и гласи:

Намена	Вкупно денари
1. Пренесени обврски од претходна година (2009 година)	81.686.720
2. Исплата на средства за плаќање на придонесите за ПИО и ЗО за лица кои имаат стекнато право на плаќање	11.000.000
3. Исплата на средства за одобрени регреси на дел од камати по користени кредити	3.313.280
Вкупно:	96.000.000

**Член 2**

Членот 3 се менува и гласи: „Средствата од членот 1 точка 1 од оваа програма во износ од 81.686.720 денари ќе се користат за финансирање на пренесените обврски од претходната година за финансирање на проекти на планските региони, за подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата“.

**Член 3**

Членовите 4 и 5 се бришат.

**Член 4**

Во член 6 зборовите "Средствата од членот 2 точка 4 од оваа програма во износ од 10.000.000 денари" се заменуваат со зборовите "Средствата од членот 2 точка 2 од оваа програма во износ од 11.000.000 денари".

**Член 5**

Во член 7 зборовите "Средствата од членот 2 точка 5 од оваа програма во износ од 3.000.000 денари" се заменуваат со зборовите "Средствата од членот 2 точка 3 од оваа програма во износ од 3.313.280 денари".

**Член 6**

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7499/1  
7 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

3463.

Врз основа на член 47, став (2) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ  
ИЗВЕШТАЈ(\*)****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишниот извештај за извршените контроли во органското земјоделско производство.

**Член 2**

(1) Годишниот извештај се води во електронска и печатена форма.

(2) Формата и содржината на годишниот извештај е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

Годишниот извештај се состои од посебни делови за активностите и субјектите на кои е извршена стручна контрола.

**Член 4**

Посебните делови на годишниот извештај содржат податоци за:

- растително органско производство;
- сточарско органско производство;
- пчеларско органско производство;
- преработени органски производи;
- органски производи ставени во промет;
- извезени органски производи;
- увезени органски производи;
- сертифициран органски семенски материјал;
- сертифициран органски саден материјал;
- субјекти кои се занимаваат со растително органско производство;
- субјекти кои се занимаваат со сточарско органско производство;
- субјекти кои се занимаваат со пчеларско органско производство;
- субјекти кои се занимаваат со преработка на органски производи;
- субјекти кои се занимаваат со трговија на органски производи;
- субјекти кои се занимаваат со извоз на органски производи;
- субјекти кои се занимаваат со увоз на органски производи;
- субјекти кои се занимаваат со производство на органски семенски материјал; и
- субјекти кои се занимаваат со производство на органски саден материјал.

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-8103/6  
26 ноември 2010 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

(\*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулацијата на Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулацијата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетање на органските производи однос на органското производство, етикетање и контрола, CELEX бр. 32008R0889.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ				
назив на контролно/сертификациско тело:				
датум на пополнување на годишниот извештај:				
година/период за кој се однесуваат податоците:				
растително органско производство/ха.				
обработливи површини				
	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно	
житни култури				
фуражни култури				
индустриски култури				
маслодајни култури				
овошни култури				
лозови култури				
градинарски култури				
угар				
вкупно				
необработливи површини				
самоникнати растенија и плодови				
ливади				
пасишта				
вкупно				
поединечни видови на култури				
сточарско органско производство /глави/бр.				
вид	раса	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
говеда				
вкупно				
овци				
вкупно				
кози				
вкупно				
свињи				
вкупно				
живина				
вкупно				
биволи				
вкупно				
друго				
вкупно				
пчеларско органско производство/бр./кг.				
пчелни семејства	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно	
пчелни производи				

мед			
полен			
прополис			
восок			
преработени органски производи/бр.			
	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
вид			
количина			
органски производи ставени во промет/бр./кг.			
	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
вид			
количина			
свежи			
преработени			
извезени органски производи/бр./кг.			
	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
вид			
количина			
свежи			
преработени			
увезени органски производи/бр./кг.			
	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
вид			
количина			
свежи			
преработени			
сертифициран органски саден материјал /ха/бр.			
	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
вид			
сорта			
во преоден период			
органски саден материјал			
површина			
произведена количина			
сертифициран органски семенски материјал/ха/кг.			
	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
вид			
сорта			
во преоден период			
органски семенски материјал			
површина			
произведена количина			

субјекти кои се занимаваат со растително органско производство				
ред. број на субјектот				
име и презиме/назив				
контакт тел.				
e-mail				
адреса на живеење/седиште				
адреса/место на производните површини				
вид на култура/ха.	преоден период	органско земјоделско производство		вкупно
употребен семенски материјал/кг.				
од продажба				
од сопствено производство				
вкупно				
употребен саден материјал/бр.				
од продажба				
од сопствено производство				
вкупно				
планиран принос				
реализиран принос				
број на сертификат				
датум на издавање				
субјекти кои се занимаваат со сточарско органско производство				
ред. број на субјектот				
име и презиме/назив				
контакт тел.				
e-mail				
адреса на живеење/седиште				
адреса/место на одгледувалиштето				
вид на животно/бр.	раса	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
број на сертификат				
датум на издавање				
вкупен принос на млеко/литри				
продадени количини млеко во регистрирани преработувачки капацитети/литри				
број и категорија на продадени грла				
субјекти кои се занимаваат со пчеларско органско производство				
ред. број на субјектот				
име и презиме/назив				
контакт тел.				
e-mail				
адреса на живеење/седиште				
локација на пчеларник				
пчелни семејства во преоден период				
органски пчелни семејства				
вкупен број на пчелни семејства				

вид на пчелни производи/кг.				
мед				
полен				
прополис				
восок				
очекуван принос на пчелни производи по вид				
реализиран принос на пчелни производи по вид				
продадени количини пчелни производи по вид				
број на сертификат				
дата на издавање на сертификатот				
субјекти кои се занимаваат со преработка на органски производи				
ред број на субјектот				
назив				
контакт тел.				
e-mail				
седиште				
вид на преработка	количина/бр.	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
број на сертификат				
дата на издавање на сертификатот				
субјекти кои се занимаваат со трговија на органски производи				
ред број на субјектот				
назив				
контакт тел.				
e-mail				
седиште				
вид на на органски производи ставени во промет	количина/бр./кг.	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
свежи				
преработени				
производител/носител на сертификат				
контролно/сертификациско тело				
дата на издавање на сертификатот				
субјекти кои се занимаваат со извоз на органски производи				
ред број на субјектот				
назив				
контакт тел.				
e-mail				
седиште				
вид на извезен органски производ	количина/бр./кг.	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
свежи				
преработени				
производител/носител на сертификат				
контролно/сертификациско тело				
дата на издавање на сертификатот:				
крајна извозна дестинација				
субјекти кои се занимаваат со увоз на органски производи				
ред број на субјектот				
назив				
контакт тел.				
e-mail				
седиште				

вид на увезен органски производ	количина/бр./кг.	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
свежи				
преработени				
земја на потекло				
производител/носител на сертификат				
контролно/сертификациско тело				
дата на издавање на сертификатот				
субјекти кои се занимаваат со производство на органски саден материјал				
ред.број на субјектот				
назив				
контакт тел.				
e-mail				
седиште				
вид на саден материјал	сорта	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
површина/ха.				
произведена количина/бр.				
број на сертификат				
дата на издавање на сертификатот				
субјекти кои се занимаваат со производство на органски семенски материјал				
ред.број на субјектот				
назив				
контакт тел.				
e-mail				
седиште				
вид на семенски материјал	сорта	преоден период	органско земјоделско производство	вкупно
површина/ха.				
произведена количина/кг.				
број на сертификат				
дата на издавање на сертификатот				

3464.

Врз основа на член 46, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА  
СТРУЧНА КОНТРОЛА ВО ОРГАНСКОТО  
ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО (\*)**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за вршење на стручна контрола во органското земјоделско производство.

**Член 2**

(1) Кога прв пат се спроведува стручна контрола на субјектот кој организира органско земјоделско производство, контролата опфаќа проверка на:

а) усогласеноста на податоците за единицата, објектите или активностите на субјектот со фактичката состојба;

б) сите применети практични мерки што треба да се преземат на ниво на единицата, објектите или активностите за да се осигура примената на правилата за органско земјоделско производство согласно Законот за органско земјоделско производство (во понатамошен текст: Законот);

в) превземените мерки на претпазливост заради намалување на ризикот од загадување со недоволни средства или супстанции и мерките за чистење кои треба да се преземат во складиштата и низ севкупниот процес на производство на субјектот и

г) информациите за секоја промена во податоците за единицата, објектите или активностите на субјектот.

(2) Веродостојноста на податоците од став (1) на овој член субјектот ја потврдува со изјава.

(3) Контролното/сертификациско тело по извршената контрола со потпис и печат ја заверува изјавата од став (2) на овој член и составува извештај во кој ги наведува можните недостатоци или несогласности со правилата за органско земјоделско производство согласно Законот и потребните мерки кои треба да ги преземе субјектот за надминување на утврдените недостатоци.

(4) Извештајот од став (3) на овој член го потпишува и субјектот, кај кој е извршена стручна контрола.

**Член 3**

(1) Контролното/сертификациско тело најмалку еднаш годишно врши физичка контрола на сите субјекти.

(2) Контролното/сертификациско тело зема примероци за анализа во случаи кога има основан сомнеж дека:

а) се употребуваат методи, средства и супстанции кои не се дозволени во органското земјоделско производство;

б) се применуваат производни техники кои се во спротивност со правилата за органско земјоделско производство согласно Законот и

в) има загадување од средства и супстанции кои не се дозволени во органското земјоделско производство.

(3) По секоја извршена контрола се подготвува извештај кој го потпишува и субјектот.

(\*)Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 година со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетање на органските производи однос на органското производство, етикетање и контрола, CELEX бр. 32008R0889.

(4) Контролното/сертификациско тело врши и случајни контроли, претежно ненајавени, врз основа на општа оценка на ризикот од неприменување на правилата за органско земјоделско производство согласно Законот при што треба да се земат во предвид резултатите од претходните контроли, количината на засегнатите производи и ризикот од декларирање како органски земјоделски производи на производи од редовното производство.

**Член 4**

(1) Од документацијата за материјалната и финансиската евиденција контролното/сертификациско тело треба да ги провери и:

а) добавувачот, продавачот или извозникот на производите од органско земјоделско производство;

б) природата и количеството на органските земјоделски производи донесени во единицата, сите донесени материјали како и нивната употребата и/или составот на крмната смеса;

в) природата и количеството на органските земјоделски производи кои се складираат во објектите;

г) документацијата за природата и количината на органските земјоделски производи донесени и продадени, производителитот, увозникот или трговецот во случај кога субјектите не складираат или физички не ракуваат со органските земјоделски производи.

(2) Контролното/сертификациско тело треба да ја провери и документацијата која ги содржи и резултатите од проверката при приемот на органските земјоделски производи и евиденцијата за соодносот помеѓу влезните и излезните средства.

(3) Контролното/сертификациско тело треба да врши контрола и над субјектите кои водат повеќе производни единици во исто подрачје, единиците за редовното производство, заедно со складиштата каде се складираат заштитни средства, ѓубриња, материјали за пакување и сл.

**Член 5**

**Стручна контрола при собирање на самоникнати растенија и плодови**

(1) Покрај контролата наведена во член 2, став (1), точка а) на овој правилник, стручната контрола кај субјекти кои собираат самоникнати растенија и плодови опфаќа и проверка на:

а) складиштата, производните објекти и на земјишните парцели или подрачјата за собирање, како и објектите каде се одвиваат одредени преработувачки или пакувачки работи; и

б) датумот на последна примена на средства чија употреба не е во согласност со правилата за органско земјоделско производство согласно Законот на парцелите или подрачјата за собирање.

(2) Мерките од член 2, став (1), точка б) на овој правилник вклучуваат и документи со кои се потврдува дека субјектот ги применил одредбите од член 18, став (1) од Законот.

**Член 6**

**Стручна контрола во растителното органско производство**

Покрај контролата од член 2, став (1) точка а) на овој правилник, стручната контрола во растителното органско производство опфаќа и проверка на:

а) употребата на ѓубривата - датум на примената, вид и количество на ѓубривото, засегнатите парцели;

б) употребата на средства за заштита на растенијата - причината и датумот на примената, вид на средство и начин на примената;

в) набавката на земјоделски инпути - датум, вид и количество на купените производи;



г) жетвата/бербата - датум, вид и количество на органски земјоделски производи или органски земјоделски производи во преод и

д) пакувањето, складирањето и продажбата на растителните органски производи.

#### Член 7

##### Стручна контрола во органското сточарско производство

(1) Покрај контролата од член 2, став (1) точка а) на овој правилник, стручната контрола во органското сточарско производство опфаќа и проверка на:

а) објектите во кои се чува добитокот, пасиштата, местата на отворено и сл., како и складиштата, просториите за пакување и преработување на добиточните производи, суровите материјали или инпути и

б) инсталациите за складирање на добиточниот измет.

(2) Мерките од член 2, став (1), точка б) на овој правилник вклучуваат и:

а) план за користење на ѓубрето одобрен од контролното/сертификациско тело, опис на површините под растително органско производство;

б) писмен договор со други органски сертифицирани стопанства со цел да се проследи вишокот ѓубриво од органското земјоделско производство или со стопанства кои ги применуваат правилата за органско земјоделско производство согласно Законот. Доколку договорот е склучен со стопанства кои се придржуваат кон правилата за органско земјоделско производство согласно Законот, контролното/сертификациско тело може да дозволи употреба на тоа ѓубриво врз основа на изјава на субјектот дека не се користени средства кои не се дозволени во органското земјоделско производство или документи за направена анализа на ѓубривото;

в) план за управување со единиците за органско производство на добиток и

г) план за одделување на капацитетите доколку земјоделското стопанство покрај органско сточарско производство, одгледува и добиток од редовно производство од различен вид.

#### Член 8

Контролното/сертификациско тело треба да го проveri целокупниот процес на производство и тоа:

а) за животните кои се доведуваат во земјоделското стопанство - потеклото и датумот на пристигнување, преодниот период, ознаката за идентификација и регистрација и ветеринарната евиденција;

б) за животните кои го напуштаат земјоделското стопанство - возраста, бројот на грла, масата во случај на колење, ознака за препознавање и одредиштето;

в) детали за изгубено животно и причината за тоа;

г) во однос на исхраната на животните - видот, вклучувајќи ги и додатците во добиточната храна, сразмерот на сите состојки во оброците и времето на пристап до отворени пасишта, времето на преселба каде се применуваат ограничувањата и

д) во однос на спречувањето на болестите, лекувањето и ветеринарната грижа - датум на лекувањето, податоци за дијагнозата, вид на лек, назив на активната фармаколошка супстанција, начин на лекување, упатства за ветеринарна грижа со причина за истата и времето на каренца пред добиточните производи да може да се етикетаат и ставаат во промет како органски.

#### Член 9

Доколку се користени ветеринарни медицински препарати согласно член 8, точка д) на овој правилник, контролното/сертификациско тело проверува дали субјектот овозможил јасно препознавање на добитокот кој

бил подложен на ветеринарни интервенции, поединечно во случај на крупен добиток или по група односно по кошница во случај на живина, ситен добиток или пчели.

#### Член 10

##### Стручна контрола во пчеларското производство

Покрај контролата од член 2, став (1) на овој правилник, стручната контрола во пчеларското производство опфаќа и проверка на:

а) мапата во соодветен размер во која е наведена местоположбата на кошниците;

б) во однос на пчелната храна - вид на производ, датум, количества и кошниците во кои се употребува;

в) евентуалната употреба на ветеринарни медицински препарати - вид на средството, вклучувајќи го и називот на активната фармаколошка супстанција, заедно со податоци за дијагнозата, позологијата, начин на примената, траењето на лекувањето и утврденото време на каренца согласно Законот и прописите од областа на ветеринарството;

д) времето на евентуалните поместување на пчелните кошници и

ѓ) начинот на собирањето, преработувањето и складирањето на пчелните производи.

#### Член 11

##### Стручна контрола на повеќе производни единици кои ги води ист субјект

Кога субјектот управува со повеќе производни единици во исто подрачје, единиците во кои се произведуваат растителни производи или се одгледуваат животни од редовното производство, заедно со складиштата за земјоделските инпути, треба да подлежат на минимум контрола од страна на контролното/сертификациско тело.

#### Член 12

##### Стручна контрола при преработка на органски производи

Во случај кога единиците која самата врши подготовки за преработка на органски производи за сопствени потреби или за продажба, а особено вклучувајќи ги единиците кои вршат пакување или препакување на тие производи, или единици кои вршат етикетање на тие производи, контролата од член 2, став (1), точка а) од овој правилник, треба да ги опфати и објектите за прием, преработување, пакување, етикетање и складирање на земјоделските производи пред и после вршењето на активностите, како и превозот на органски производи.

#### Член 13

##### Стручна контрола при увоз на органски производи, суровини и состојки

(1) Стручната контрола при увоз на органски производи, суровини и состојки опфаќа контрола на:

а) просториите на увозникот и увозните постапки;

б) другите простории кои увозникот ги употребува за складирање на увезените производи;

в) системот на следливост на увозникот и

г) копиите од сертификати, придружната документацијата за производителот, потеклото на производите, извозот, превозот, увозот и пуштањето во промет.

(2) Во случај кога увозникот и првиот трговец се исто правно лица и работат во една единица, извештајот од член 2, став (3) од овој правилник може да се состави во еден извештај.

## Член 14

**Стручна контрола на единиците кои подготвуваат добиточна храна**

(1) Покрај контролата од член 2, став (1), точка а) од овој правилник стручната контрола во единиците кои подготвуваат добиточна храна опфаќа и проверка на:

а) просториите кои се користат за прием, подготовка и складирање на производи наменети за добиточна храна, пред и после вршење на активностите во нив;

б) просториите кои се користат за складирање на другите производи употребени во приготвувањето на добиточната храна;

в) просториите кои се користат за чување на производите за чистење и дезинфекција во органското земјоделско производство;

г) крмната суровина која субјектот планира да ја произведе и видот на добитокот за кој е наменета суровината;

д) називот на крмната суровина која субјектот планира да ја подготви и

ѓ) информациите за потеклото, природата и количествата на крмните суровини, додатоките, продажбата и крајните производи.

(2) Контролното/сертификациско тело врз основа на општа проценка на ризиците по секоја единица, изготвува план за контрола. Планот за контрола го содржи минималниот број на случајни примероци во зависност од потенцијалните ризици.

## Член 15

Кога контролното/сертификациско тело има основано сомневање дека субјектот има намера да стави во промет производ кој не е во согласност со правилата за органско земјоделско производство согласно Законот, но кој упатува на органскиот начин на производство, контролното/сертификациско тело му укажува на субјектот привремено да не го става производот во промет, за одреден временски рок. При тоа, потребно е да се отстранат сите упатства на органскиот начин на производство од овој производ доколку контролното/сертификациско тело е сигурно дека овој производ не ги исполнува барањата за органско земјоделско производство.

## Член 16

(1) Кога на субјектот се врши стручна контрола од друго контролно/сертификациско тело, изјавата од член 2, став (2) на овој правилник вклучува и согласност на субјектот дека контролните/сертификациски тела може да разменуваат информации за активностите под нивна контрола како и за начинот на кој може да се изврши таа размена.

(2) Информациите за случаите кои влијаат врз органскиот статус на производот, односно при сериозни неправилности или прекршувања кои вклучуваат повлекување на производи или суспензија на сертификати треба веднаш се разменуваат помеѓу контролните/сертификациските тела.

## Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за начинот, постапката и методологијата за вршење на стручна контрола во органското земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/07).

## Член 18

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-8103/6  
26 ноември 2010 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

## 3465.

Врз основа на член 39, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ПОСТАПКИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА  
ОРГАНСКИ ПРЕРАБОТЕНА ХРАНА(\*)**

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат постапките за производство на органски преработена храна.

## Член 2

Органски преработената храна треба да е произведена со употреба на постапки за преработка кои го гарантираат органскиот интегритет и виталните квалитети на производот во сите фази на производниот синџир.

## Член 3

Производството на органски преработена храна треба да се одвива со:

а) почитување на правилата на добра производна пракса;

б) преземање на мерки на претпазливост за да се избегне ризикот од загадување од недозволен супстанции и производи;

в) спроведување на погодни мерки за чистење со следење на нивната делотворност и водење евиденција за превземените активности;

г) гаранција дека неорганските производи нема да бидат ставени во промет со било какви ознаки дека се произведени согласно органскиот начин на производство и

д) употреба на неорганските земјоделски состојки само доколку се наведени во Листата на состојки кои не биле произведени според принципите на органското земјоделство.

## Член 4

Кога производи од редовното производство се подготвуваат или складираат на истата производна единица со производи од органско земјоделско производство покрај постапките од член 3 на овој правилник треба:

а) работите со производите од органско земјоделско производство да се изведуваат без прекин дури потполно не се заврши една серија, просторно или временски одвоена од слични работи изведени со производите од редовното производство;

б) складирањето на производите од органско земјоделско производство да се врши пред или после завршувањето на работите, просторно или временски одвоени од производите од редовното производство;

в) да се известува контролното/сертификациско тело за спроведените постапки од точка а) и б) на овој член и да се води евиденција за сите изведени работи и преработени количества;

г) да се преземаат неопходните постапки за да се осигура препознавање на секоја пратка и да се избегне мешање или разменување со производите од редовното производство и

д) да се изведуваат работите врз органските производи само после соодветно чистење на производната опрема.

(\*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 година со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетирање на органските производи односно на органското производство, етикетирање и контрола, CELEX бр. 32008R0889.

## Член 5

Органски преработената храна може да биде произведена и со употреба на состојки кои не биле произведени според принципите на органското земјоделско производство кои не се наоѓаат на Листата на состојки кои не биле произведени според принципите на органското земјоделство, доколку таквите состојки не се произведуваат во доволни количества во Република Македонија ниту пак може да се увезат, доколку контролното/сертификациско тело издало одобрение за нивна употреба.

## Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за преработка во органското производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06).

## Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-8103/6  
26 ноември 2010 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
Љупчо Димовски, с.р.

## 3466.

Врз основа на член 50, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ОБЛАСТУВАЊАТА НА КОНТРОЛНИ/СЕРТИФИКАЦИСКИ ТЕЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА КОНТРОЛА И СТРУЧНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗИ И СУПЕРАНАЛИЗИ ВО ОРГАНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА(\*)**

## Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на издавање на овластувањата на контролни/сертификациски тела за вршење на стручна контрола и стручни научни установи и други правни лица за вршење на анализи и суперанализи во органското земјоделско производство, како и формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата.

## Член 2

(1) Овластување за вршење на стручна контрола во органското земјоделско производство издава Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст: Министерството) врз основа на поднесено барање на заинтересираното контролно/сертификациско тело.

(2) Кон Барањето од став (1) на овој член подносителот ја доставува и следната документација со која го докажува исполнувањето на условите од член 46, став (2) од Законот за органско земјоделско производство:

(\*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетање на органските производи однос на органското производство, етикетање и контрола, CELEX бр. 32008R0889 и Регулативата (ЕЗ) бр. 834/2007 на Советот од 28 јуни 2007 година за органско производство и етикетање на органски производи и за укинување на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 2092/91, CELEX бр. 32007R0834

а) копија од сертификат за акредитација издаден од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија со кој се потврдува дека се исполнети општите барањата за сертификација на производи или потврда дека е во процес на стекнување на сертификат за акредитација, издадена од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија;

б) тековна состојба издадена од Централен Регистар на Република Македонија на правното лице не постара од 6 месеци;

в) за две вработени лица:

- уверение за завршено високо образование од областа на земјоделството, шумарството, ветеринарството, биотехнологијата или технолошките науки;

- пријава/одјава во задолжително социјално осигурување- образец М1/М2;

- биографија потпишана и заверена со печат од страна на одговорното лице во правното лице; и

- потврда за работно искуство издадена од институцијата каде истото е стекнато;

г) имотен лист или договор за закуп на деловен простор, заверен кај нотар;

д) изјава за поседување на соодветна опрема;

ѓ) органограм на организациската поставеност во контролното/сертификациско тело;

е) изјава дека не врши советодавна активност за субјектите над кои врши контрола и

ж) изјава дека активностите на контролно-сертификациско тело не се во спротивност со Законот за спречување судир на интереси.

## Член 3

(1) Овластување за вршење на анализи и суперанализи во органското земјоделско производство издава Министерството врз основа на поднесено барање на заинтересираната стручна научна установа и друго правно лице.

(2) Кон Барањето од став (1) на овој член подносителот ја доставува и следната документација со која го докажува исполнувањето на условите од член 49 од Законот за органско земјоделско производство:

а) копија од сертификатот за акредитација во чиј во опсег прецизно се дефинирани методите на испитување потребни во органското земјоделско производство, издаден од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија со кој се потврдува дека се исполнети општите барања за компетентност на лабораториите за тестирање и калибрација или потврда дека е во процес на стекнување на сертификат за акредитација, издадена од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија;

б) тековна состојба издадена од Централен Регистар на Република Македонија на правното лице не постара од 6 месеци;

в) за три вработени лица:

- уверение за завршено високо образование од областа на хемиско-технолошките, биотехнолошките, биохемиските, ветеринарните или земјоделските науки;

- пријава/одјава во задолжително социјално осигурување- образец М1/М2;

- биографија потпишана и заверена со печат од страна на одговорното лице во правното лице;

- потврда за работно искуство издадена од институцијата каде истото е стекнато;

г) имотен лист или договор за закуп на деловен простор, заверен кај нотар и

д) изјава за поседување на соодветна опрема за вршење на анализи и суперанализи во органското земјоделско производство.

## Член 5

(1) Евиденцијата на контролни/сертификациски тела и стручни научни установи и други правни лица се води во електронска форма и се објавува на интернет страницата на Министерството.

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член се води врз основа на издадените овластувања од Министерството за вршење на стручна контрола односно анализи и суперанализи во органското земјоделско производство.

#### Член 6

Евиденцијата од член 5, став (1) на овој правилник ги содржи следните податоци:

- назив на овластеното контролно/сертификациско тело или стручно научната установа и други правни лица;
- седиште и адреса;
- контакт телефон и електронска адреса;
- име и презиме на управителот на правното лице;
- ЕМБС;
- жиро сметка;
- број на сертификат за акредитација и
- датум на издавање на сертификатот за акредитација.

#### Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-8103/6  
26 ноември 2010 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

3467.

Врз основа на член 14, став (2) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА П РА В И Л А И П О С Т А П К И ЗА РА С Т И Т Е Л Н О О Р Г А Н С К О П Р О И З В О Д С Т В О (\*)

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат правилата и постапките за растително органско производство кои се однесуваат на обработка на почвата, избор на растенија и сорти, одржување на плодноста на почвата, употреба на ѓубриња и средства за подобрување на својствата на почвата, користење на техники за растително производство кои го спречуваат загадувањето на животната средина и употреба на производите за заштита на растенијата.

#### Член 2

Растително органско производство се организира исклучиво на почва, без употреба на хидропоника.

#### Член 3

Во растителното органско земјоделско производство плодноста на почвата се одржува и подобрува со примена на агротехнички мерки и средства за подобрување на плодноста на почвата и тоа:

а) засејување на мешункасти растителни видови (легуминози), примена на зелено ѓубрење (siderати) или одгледување коренести растителни видови во соодветен плодоред;

б) употреба на органско ѓубре добиено од стопанство кое ги почитува правилата на органско земјоделско производство и ѓубриња одобрени за употреба во ор-

(\*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулацијата на Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулацијата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетање на органските производи однос на органското производство, етикетање и контрола, CELEX бр. 32008R0889.

ганското земјоделско производство, а наведени во Листата на ѓубриња и средства за подобрување на својствата на почвата;

в) употреба на подготовки на база од микроорганизми или на растителна база за активирање на компостот;

г) употреба на биодинамички препарати;

д) заоривање на жетвените остатоци и друг вид органска материја и

ѓ) употреба на супстрат за производство на расад кој не надминува повеќе од 50% од тежината на смесата.

#### Член 4

(1) При системи на производство во затворен простор, дозволени се физички, хемиски и биолошки средства и техники на дезинфекција на почвата: соларизација, запарување, користење на хемиски средства дозволени во органското земјоделско производство наведени во Листата на производи за заштита на растенијата и Листата на средства за чистење и дезинфекција.

(2) При производство на отворено, не се применува стерилизација на почвата.

#### Член 5

Одржување на природните особености се врши со:

а) обработка во оптимален временски рок;

б) употреба на машини и приклучна механизација која нема да предизвика набивање на почвата;

в) задолжителна примена на плодоред;

г) подривање;

д) мулчирање;

ѓ) соодветно димензионирање на работните парцели и

е) употреба на органски и минерални природни ѓубрива.

#### Член 6

(1) Организирањето на органско растително производство се врши кај субјекти каде нема опасност од појава од индустриско загадување, или таа опасност е сведена на најмала можна мерка.

(2) Имотот од субјектот каде се организира органско растително производство треба да биде оддалечен најмалку 50 m од сообраќајница на која просечната густина на сообраќајот изнесува не повеќе 100 возила на час.

(3) По исклучок оддалеченоста може да изнесува и 20 m, доколку е подигната бариера од жива или друг вид ограда, чија висина не треба да биде пониска од 1,5 m.

#### Член 7

(1) Водата која се употребува за наводнување на растенијата треба да биде во одлична или добра состојба на квалитетот на површинските води.

(2) Полевната норма не треба да предизвика заплывавање на теренот, односно истата да изнесува до 70% од утврдениот полски воден капацитет.

(3) Количествата вода кои треба да бидат додадени, зависат од: полскиот воден капацитет, времето, релјефот на земјиштето, типот на културата и фенофазата во која се наоѓаат растенијата.

(4) Првенствено треба да се употребаат системи за наводнување кои не трошат големи количества вода и вршат дистрибуција само на местата каде таа е неопходна.

(5) При наводнувањето треба да се преземат мерки за спречување од појава на ерозија.

#### Член 8

(1) Во органското растително производство треба да се користат растителни видови и сорти кои се прилагодени кон локалните педолошки и климатски услови.

(2) При избор на сорти, треба да се води сметка за зачувување на биолошката разновидност и предност имаат локалните сорти.

#### Член 9

(1) Заради одржување на плодноста на почвата, зачувување на биолошката разновидност, намалување на опасноста од ерозија, прекумерна појава на болести и штетници, создавање услови за опстанок и размножување на корисните инсекти и за одржување и подобрување на условите за микробиолошка активности на почвените микроорганизми треба да се применува плодоред.

(2) Оптималниот распоред на растителните видови во шемата за плодоред се состои од:

(а) мешункасти растенија (леугминози), тревни смески и растителни видови погодни за зелено ѓубрење на не помалку од 20% од површините;

(б) житни и окопни култури на повеќе од 50% од површините.

(3) Заради подолготрајна покриеност на почвата со вегетација, треба да се воспостават меѓупосеви, покривни култури и здружени посеви.

(4) Изборот на сорти треба да е од растителни видови со различна потреба од хранливи материи, вода, време на сеидба, созревање, берба/жетва.

#### Член 10

(1) Основата на ѓубрењето во органското земјоделско производство ја сочинуваат: арското ѓубре, осоката и урината од домашните животни, како и компостот од растителните отпадоци, заедно со природните органски биолошки податоци и ѓубрињата наведени во Листата на ѓубриња и средства за подобрување на својствата на почвата.

(2) Заради заштитата на водите од загадување предизвикано од нитратите од земјоделски извори, употребата на ѓубрето од домашните животни не треба да надмине 170 кг на азот годишно по хектар земјоделска површина. Ова ограничување се однесува само на употребата на арското ѓубриво, сушеното арско ѓубриво, и дехидрираното живинско ѓубриво, компостиран животински измет, вклучувајќи го и живинското ѓубриво, компостирано арско ѓубриво, и течниот животински измет.

(3) Постапки кои се применуваат пред примена на одреден вид на ѓубре се: аеробно ферментирање на арското ѓубре, аеробно компостирање на органската материја во растителните отпадоци, додека осоката претходно треба да помине низ микробиолошки третман и да биде употребена во разредена форма.

(4) Пред секоја употребата на ѓубрињата и на секои три години се врши агрохемиска анализа на почвата за содржина на достапни количини од N, P, K, содржина на органска материја и за вредностите на pH и EC. Врз база на наодот и препораката за ѓубрење од лабораторијата се контролира употребата на средства за одржување или подобрување на плодноста на почвата.

#### Член 11

Заради заштита на растенијата од болести, се применуваат средства за заштита на растенијата кои се наведени во Листата на производи за заштита на растенијата.

#### Член 12

(1) По употребата на средства за заштита на растенијата, механизацијата или опремата со која е вршено прскањето треба темелно да биде исчистена и без остатоци од средствата со кои е вршено прскањето.

(2) Амбалажата од препаратите треба да биде чувана на соодветно место, а празната амбалажа треба да се отстрани.

#### Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за органско растително производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06).

#### Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-8103/6  
26 ноември 2010 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р**

#### 3468.

основа на член 37, став (2) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ И БАЗИТЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТИТЕ И ЗА ОРГАНСКИ СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ(\*)

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на евиденциите и базите на податоци за субјектите и за органски семенски и саден материјал.

#### Член 2

Евиденциите и базите на податоци за субјектите и за органски семенски и саден материјал се водат во електронска форма.

#### Член 3

(1) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст: Министерството) води евиденција на субјекти кои вршат:

- примарно органско производство;
- преработка на органски производи;
- трговија со органски производи;
- увоз на органски производи;
- извоз на органски производи;
- производство на органски семенски материјал;
- производство на органски саден материјал.

(2) Евиденцијата на субјектите од став (1) на овој член содржи: назив/име, седиште/адреса, одговорно лице, ЕМБС/ЕМБГ, контакт телефон, електронска адреса и други посебни податоци.

#### Член 4

Базите на податоци за органски семенски и саден материјал содржат податоци за сертифициран органски семенски и саден материјал и семенски и саден материјал во преоден период произведен и увезен во Република Македонија.

#### Член 5

Евиденциите и базите на податоци од член 3 и 4 на овој правилник се водат врз основа на годишниот извештај за извршените контроли кој овластеното контрол-

\* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетање на органските производи однос на органското производство, етикетање и контрола, CELEX бр. 32008R0889.

но/сертификациско тело го доставува согласно член 47 од Законот за органско земјоделско производство и службените регистри кои се водат во Министерството и кај други органи на државната управа.

#### Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-8103/6  
26 ноември 2010 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р**

#### 3469.

Врз основа на член 18, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, КАКО И ПОСТАПКАТА ЗА СОБИРАЊЕ, ПАКУВАЊЕ, ПРЕВОЗ И СКЛАДИРАЊЕ НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ(\*)

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на потврдата, начинот на нејзиното издавање, како и постапката за собирање, пакување, превоз и складирање на органски производи.

#### Член 2

(1) Потврдата дека регионите во периодот не покрај од три години пред вршењето на собирањето на самоникнати растенија и нивни делови не биле третирани со средства кои не се дозволени за употреба во органското земјоделско производство се издава во писмена форма и содржи податоци за шуми и шумско земјиште кое не е третирано со средства за заштита на растенијата кои не се дозволени во органското земјоделско производство.

(2) Формата и содржината на потврдата од став (1) на овој член се дадени во прилог кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 3

Потврдата од член 2 на овој правилник се издава по поднесено барање на заинтересираниот субјект, врз основа на податоците од службените евиденции што се водат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

#### Член 4

Органските производи се собираат, пакуваат, превезуваат и складираат на начин кој обезбедува јасно одвојување од производите од редовното производство.

#### Член 5

Субјектите кои вршат преработка на органски производи истовремено може да собираат производи кои потекнуваат од органско и редовно земјоделско произ-

(\*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетање на органските производи однос на органското производство, етикетање и контрола, CELEX бр. 32008R0889.

водство, доколку е извршено соодветно обележување на производите и е оневозможено мешање на производи со различен статус. Сите информации поврзани со денот на собирањето, часот, рутата, како и денот и времето на приемот на производите, субјектот треба да ги чува и да ги направи достапни за контролното/сертификациско тело.

#### Член 6

(1) Субјектот обезбедува превоз на органските производи до другите единици, вклучувајќи ги и продавниците на големо и мало, само во соодветно пакување, амбалажа и возила, затворено на начин кој ќе оневозможи промена на содржината без да се манипулира или оштети етикетата или амбалажата, без да се исклучи примената на други ознаки предвидени со закон.

(2) Етикетата ги содржи следните податоци:

а) име и адреса на субјектот, а кога е во прашање друго лице, на сопственикот или продавачот на производот;

б) име на производот или опис на крмната смеса придружено со ознаки кои упатуваат на органскиот начин на производство и

в) име на контролното/сертификациско тело и бројот на сертификатот;

(3) Податоците од став (2) точки а), б) и в) на овој член може да се содржат и на придружниот документ, доколку таквиот документ може недвосмислено да се поврзе со пакувањето, амбалажата или возилото за превоз на производот и истиот треба да содржи податоци за добавувачите и/или превозниците.

(4) Пакувањето, амбалажата или возилото не е потребно да се затвара кога:

а) превозот се извршува непосредно помеѓу два субјекти;

б) производите се придружени со документ во кој се наведени податоците утврдени во став (2) точки а), б) и в) на овој член и

в) испраќачот и примачот водат документирана евиденција за извршениот транспорт и истата е достапна за контролното/сертификациско тело.

#### Член 7

При превоз на добиточна храна до други производни или подготвителни единици или складишта, субјектите треба да се погрижат да бидат задоволени и следните услови:

а) за време на превозот, органски произведената добиточна храна, добиточната храна во преод и добиточната храна од редовно производство, треба физички да бидат одвоени;

б) возилата и/или амбалажата со кои се превезувале производите од редовното производство може да се користат за превоз на органските производи само доколку:

- пред почеток на превозот на органските производи се извршат соодветни мерки за чистење со проверка на делотворност, при што субјектот треба да води евиденција за спроведувањето на ваквите мерки;

- субјектот води документирана евиденција за извршениот превоз и истата е достапна за контролното/сертификациско тело;

в) превозот на финален органски производ физички или временски да се одвои во превозот на други финални производи; и

г) за време на превозот, да се води евиденција за количеството на производите на почетокот и секое поединечно испорачано количество во текот на една доставна тура.

## Член 8

(1) Просториите за складирање на производите треба да овозможат идентификација на сериите/партиите на производство и да оневозможат мешање или загадување со производи и супстанции кои не се во согласност со прописите за органско земјоделско производство. Органските земјоделски производи треба да се јасно означени и лесно да се идентификуваат во секое време.

(2) Во производната единица за органско растително или органско сточарско производство, не треба да се врши складирање на инпути кои не се дозволени со Законот за органско земјоделско производство.

(3) Во стопанството во одделен простор може да се складираат алопатски ветеринарни медицински средства и антибиотици, под услов истите да се препишани од страна на ветеринар и да се внесени во евиденцијата за сточарското производство.

(4) Во случај кога субјектите во исти простории складираат или ракуваат со органски производи и со производи од редовното производство потребно е:

а) органските производи да се складираат одвоено од другите земјоделски производи;

б) да се преземат соодветни мерки за да се овозможи идентификација на сериите/партиите на секоја пратка и за да се оневозможи мешање или замена со производите од редовното производство и

в) пред складирањето на органските производи да се спроведат соодветни мерки за чистење, чија деловност е проверена, и за чие спроведување се води евиденција.

## Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-8103/6  
26 ноември 2010 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

Прилог



Република Македонија  
Министерство за земјоделство,  
шумарство и водостопанство

## ПОТВРДА

Со оваа потврда се потврдува дека регионот \_\_\_\_\_ во период од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ не е третиран со средства за заштита на растенијата кои не се дозволени во органското земјоделско производство.

арх.бр. \_\_\_\_\_

датум \_\_\_\_\_

Скопје

одговорно лице во Министерство  
за земјоделство, шумарство и водостопанство

\_\_\_\_\_

**3470.**

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И БОЈАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ОЗНАКА ЗА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД И НАЦИОНАЛНАТА ОЗНАКА ЗА ПРОИЗВОД ВО ПРЕОД(\*)**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и бојата на националната ознака за органски производ и националната ознака за производ во преод.

**Член 2**

(1) Ознаката „органски производ“ има правоаголна форма со бела основа, со минимална висина од 15 милиметри и минимална широчина од 10 милиметри. Со односот на висината и широчината е секогаш 1:1,5. Исклучително минималната големина може да се намали на висина од 6 мм за многу мали пакети.

(2) Главниот елемент на ознаката има форма на растение-фиданка со пет симетрични листа во зелена боја. Во средината се наоѓа жолт круг кој симболизира сонце. На левата страна на ознаката е испишан зборот „органски“, а на десната страна, зборот „производ“. На долната страна се наоѓа зелена елипсоидна форма која означува сенка. Целокупниот текст е испишан на кирилично писмо.

(3) Графичкиот приказ на ознаката „органски производ“ е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

(1) Ознаката „органски производ во преод“ има форма и боја како ознаката „органски производ“ од член 2 на овој правилник, освен што на долната страна се испишани и зборовите „во преод“ одделени со точка.

(2) Графичкиот приказ на ознаката „органски производ“ е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

**Член 4**

(1) Во ознаките од член 2 и 3 на овој правилник зелената боја на растението-фиданка во Пантон скалата е зелена Пантон број 376 и зелена 50 % Cyan + 100 % Yellow, кога се користи четворобоен начин на печатење.

(2) Во ознаките од став (1) на овој член жолтата боја на кругот во Пантон скалата е жолта Пантон број 115 и жолта 10% Magenta + 80 % Yellow, кога се користи четворобоен начин на печатење.

**Член 5**

Ознаките од член 2 и 3 на овој правилник може да се користат и во црно-бели варијанти дадени во Прилог 3 и 4 кои се составен дел на овој правилник, кога бојата на позадина на пакувањето или етикетата ги прават ознаките тешко видливи.

**Член 6**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата, содржината и бојата на етикетата на органските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/07).

**Член 7**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-8103-6  
26 ноември 2010 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство  
Љупчо Димовски, с.р.

**Прилог 1****Прилог 2**

(\*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулацијата на Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулацијата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетање на органските производи однос на органското производство, етикетање и контрола, CELEX бр. 32008R0889.



## Прилог 3



## Прилог 4



## 3471.

Врз основа на член 29, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ПРАВИЛА И ПОСТАПУВАЊА  
ВО ПЧЕЛАРСТВОТО (\*)**

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат правилата и постапувањата при организирање на органско пчеларско производство, а се однесуваат на техники и постапки во одгледување на пчели.

## Член 2

(1) Со цел да се заштитат рамките, кошниците и сакето, особено против штетници, дозволена е употребата само на родентициди (употребени само во стапици) и соодветни средства наведени во Листата на производи за заштита на растенијата.

(2) Дозволен се физички потфати за дезинфицирање на пчеларниците, како што се пареа или непосреден пламен.

(3) Доколку и покрај сите мерки за спречување на болести, пчелните семејства сепак се зафатат со болест или наезда, веднаш треба да се лекуваат, и доколку е неопходно, семејствата треба да се сместат во изолирани пчеларници.

(4) Доколку се применува лекување со хемиски синтетизирани алопатски средства, за тоа време, лекуваните пчелни семејства треба да се стават во изолиран пчеларник, и сиот восок треба да се замени со восок кој потекнува од органско пчеларство. Потоа, за тие пчелни семејства се применува преодното време од една година.

(5) Уништувањето на трutowите може да се врши само како мерка за спречување на наезда од Varroa destructor.

(6) Мравјата киселина, млечната киселина, оцетната киселина и оксалната киселина како и ментол, тимол, еукалиптол и камфор може да се употребат при наезда од Varroa destructor.

## Член 3

За потребите на опрашување, може да се одгледуваат и органски и неоргански пчеларски единици во истото стопанство.

## Член 4

Оддалеченоста на изворите на нектар, полен, вода за пиење на пчелите, како и можните извори на загадување како што се патишта, индустриски капацитети и сл. од пчеларникот се претставува преку мапа во соодветен размер.

## Член 5

(1) Пчелите кои се користат во органското пчеларско производство треба да бидат размножени/изоени на органска фарма и истите да припаѓаат на видот *Apis mellifera*, со тоа што се препорачува одгледување на автохтони вариетети кои се настанати и адаптирани на постоечките природни услови.

(\*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулацијата на Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулацијата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетање на органските производи во однос на органското производство, етикетање и контрола, CELEX бр. 32008R0889.

(2) За возобновување на пчеларниците, 10% годишно од матиците и роевите може да се заменат со неоргански матици и роеви во единицата со органско производство, под услов матиците и роевите да се сместат во кошници со саќе или сатни основи кои доаѓаат од органска производна единица.

#### Член 6

(1) Саќето кое се употребува на органската пчеларска фарма треба да биде изградено од природен пчелин восок, продукт на восочните жлезди на пчелите.

(2) Рамките со органски восок и останатите рамки во сандаците во кои се сместени пчелните семејства треба јасно да се обележани.

(3) Само природни производи, како што се прополис, восок, или растителни масла, може да се користат во кошниците.

(4) При вршење на работите за вадење на медот не треба да се употребуваат хемиски синтетизирани одбивни средства.

#### Член 7

Во случај кога се воспоставува нов пчеларник или во текот на преодниот период, неорганскиот восок може да се користи:

(а) кога восок од органско пчеларство не е достапен на пазарот;

(б) кога е докажано дека истиот не е загаден со супстанции недозволен во органското производство и

(в) под услов да потекнува од медните капачиња.

#### Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-8103/6  
26 ноември 2010 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р**

**3472.**

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за нуспроизводи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСКЛУЧОЦИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА НУСПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО(\*)

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за спроведување на исклучоците за отстранување на нуспроизводите од животинско потекло, и тоа:

1) угинати домашни миленици и

2) одделни категории нуспроизводи од животинско потекло.

#### Член 2

По исклучок на одредбите од Правилникот за начинот на собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло и техничко-технолошките услови кои во поглед на објектот, опремата и ка-

(\*) Со овој Правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕС) Бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и Советот од 21 Октомври 2009 која ги пропишува правилата за здравствена заштита во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и ја отповикува Регулативата (ЕС) Бр. 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло).

дарот треба да го исполнуваат правните лица кои вршат собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло како и техничко-технолошките услови што треба да ги исполнуваат превозните средства за превоз на нус производи од животинско потекло нештетно отстранување на угинати домашни миленици може да се врши и со закопување.

#### Член 3

(1) По исклучок на одредбите од Правилникот за начинот на собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло и техничко-технолошките услови кои во поглед на објектот, опремата и кадарот треба да го исполнуваат правните лица кои вршат собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло како и техничко-технолошките услови што треба да ги исполнуваат превозните средства за превоз на нус производи од животинско потекло, нештетно отстранување на одделни категории нуспроизводи од животинско потекло може да се врши и со:

1. горење или закопување на лице место или на други начини во оддалечени подрачја, под официјален надзор со што се спречува пренесување на ризици по здравјето на јавноста и животните на:

а) Категорија 1 материјали од следните типови:

- диви животни за кои постои сомневање дека се заболени од болест која се пренесува на луѓето и животните; и

- цели трупови или делови од угинати животни кои содржат специфичен ризичен материјал.

(б) Категорија 2 материјали; и

(в) Категорија 3 материјали;

2. горење или закопување на лице место или на други начини во подрачја каде пристапот е практично невозможен или каде пристапот е можен единствено под услови, поврзани со географски и климатски причини или поради природна катастрофа, која предизвикува ризик по здравјето и безбедноста на персоналот кој го врши собирањето или каде пристапот ќе наложи користење на непропорционални средства за собирање, под официјален надзор со што се спречува пренесување на ризици по здравјето на луѓето и животните на:

(а) Категорија 1 материјали од цели трупови или делови од угинати животни кои содржат специфичен ризичен материјал;

(б) Категорија 2 материјали; и

(в) Категорија 3 материјали.

3. други средства сем горење или закопување на лице место, под официјален надзор, во случај на Категорија 2 и Категорија 3 материјали кои не претставуваат ризик по здравјето на луѓето и животните, кога количеството на материјал не го преминува одредениот неделен волумен. Овој волумен е одреден во однос на природата на спроведените активности и на видовите животни од кои потекнуваат нуспроизводите од животинско потекло и

4. горење или закопување на лице место под официјален надзор со што се спречува пренесување на ризици по здравјето на јавноста и животните, на нуспроизводи од животинско потекло кои не припаѓаат на Категорија 1 материјали составени од цели трупови или делови од тела на животни за кои се сомнева или е потврдено присуството на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (ТСЕ), во случај на појава на жариште на болест која задолжително се пријавува, доколку транспортот до најблискиот објект одобрен за преработка или нештетно отстранување на нуспроизводите од животинско потекло ќе ја зголеми опасноста од ширење на ризиците по здравјето или, во случај на широко распространето жариште на епизоотска болест, ќе значи дека капацитетите за нештетно отстранување на таквиот објект се прекорачени.

(2) Популацијата на животни од одредениот вид во оддалечените подрачја наведени во став (1) точка 1) на овој член не треба да го надмине максималниот процент на популација на животни од овој вид на територијата на Република Македонија.

#### Член 4

За вршење на нештетното отстранување на одредени категории на нус производи од член 3 на овој правилник операторите со нуспроизводи од животинско потекло треба да имаат податоци за:

1. подрачјата кои се карактеризирани како оддалечени подрачја со цел да се примени член 3 став (1) точка 1 од овој правилник и причините за таквата категоризација на подрачјата, како и ажурирана информација која се однесува на секоја промена на таквата категоризација и

2. користењето на одобрувањата од член 2 став (1) точки 3 и 4 на овој правилник во однос на Категорија 1 и Категорија 2 материјали.

#### Член 5

(1) Нештетно отстранување на нуспроизводи од животинско потекло од член 2 и 3 став (1) на овој правилник може да се врши :

1. со горење или закопување на местото од кое потекнуваат нуспроизводите од животинско потекло;

2. на одобрени депонии; или

3. со горење или закопување на лице место за да се минимализира ризикот по здравјето на луѓето и животните и околината, обезбедувајќи дека местото е лоцирано во рамките на оддалеченост доволна да му овозможи на надлежниот орган да се справи со превенција на ризикот по здравјето на луѓето и животните и околината.

(2) Горењето на нуспроизводи од животинско потекло на лице место од член 2 и 3 став (1) точки 1, 2, и 4 на овој правилник треба да се врши на начин со кој се обезбедува дека тие се изгорени:

1. на соодветно конструирана клادا/ломача и нуспроизводите од животинско потекло се редуцирани на пепел;

2. без загрозување на здравјето на луѓето;

3. без користење на процеси или методи кои можат да ја загорат околината, особено преку ризици по водата, воздухот, почвата и растенијата и животните или преку бучава и непријатан миризба; и

4. под услови кои обезбедуваат дека пепелот не и штети на околината.

(3) Закопувањето на нуспроизводите член од животинско потекло од членовите 2 и 3 став (1) точки 1, 2 и 4 од овој правилник на лице место од треба да извршено на:

1. таков начин што карниворите или омниворите немаат пристап до нив и

2. на одобрена депонија или на друго место без загрозување на здравјето на луѓето и со користење на процеси или методи кои не и штетат на околината, особено преку ризици по водата, воздухот, почвата и растенијата и животните, или преку бучава и непријатан миризба.

(4) Во случај на нештетно отстранување од член 2 став (1) точка 3 од овој правилник, движењето на нуспроизводите од животинско потекло од местото на потекло до местото на нештетно отстранување треба да биде извршено на начин да :

1. нуспроизводите од животинско потекло се транспортирани во безбедни, непропустливи контејнери или возила;

2. натоварот и растоварот на нуспроизводите од животинско потекло е надгледувано од страна на надлежниот орган;

3. по напуштање на местото на потекло, тркалата на возилото се дезинфицирани, со користење на одобрен дезифициент;

4. по растоварот на нуспроизводите од животинско потекло, контејнерите и возилата користени за нивниот транспорт се темелно исчистени и дезинфицирани, со користење на одобрен дезифициент и

5. обезбедена е соодветна придружба за возилото, тестирање на пропустливоста и душло покривање, доколку е соодветно.

#### Член 6

Максималниот процент на популацијата на животни од одреден вид од Член 3 став (2) на овој правилник не треба да надмине:

1. 10% од популацијата на говеда;
2. 15 % од популацијата на овци и кози; и
3. 10% од популацијата на свињи.

#### Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2808/2  
6 декември 2010 година  
Скопје

Министер,  
Љупчо Димовски, с.р.

#### 3473.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за заштита и благосостојба на животните ("Службен весник на Република Македонија" бр. 113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ЖИВОТНИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА УБИВАЊЕ (\*)

#### ГЛАВА I Општи одредби

#### Содржина

#### Член 1 Предмет и опсег

Со овој правилник се пропишува начинот на постапување со животните кои се одгледуваат или чуваат за производство на храна, волна, кожа, крзно или други производи, убивање на животните заради депопулација (смалување на нивниот број) како и придружните операции поврзани со убивање на животните во кланици.

#### Член 2 Примена

Одредбите од Глава II, освен член 6 ставовите (1) и (2), Глава III и Глава IV, освен член 19 од овој правилник, не се применуваат во случај на принудно колење надвор од кланица или во случаи кога тие активности би резултирале со непосреден и сериозен ризик по здравјето или безбедноста на луѓето.

#### Член 3

При убивање на рибите се применуваат само барањата утврдени во член 6 став (1) од овој правилник.

#### Член 4

Одредбите на овој правилник не се применуваат:

а) доколку животните се убиваат во текот на:

- научни експерименти спроведени под надзор на надлежниот орган или друго надлежно тело;
- лов или спортски риболов; и
- културни или спортски настани и

(\*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулацијата на Советот (ЕС) Бр. 1099/2009 од 24 септември 2009 за заштита на животните за време на убивање, 32009R1099.

б) на живина, куникули и зајаци кои се заклани надвор од кланица од нивниот сопственикот за сопствена домашна конзумација.

#### Член 5 Дефиниции

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Убивање е било која намерно спроведена постапка која доведува до смрт на животното;
2. Придружни операции се операции во кланиците кои се однесуваат на манипулација со животните, внесување на животните во депо пред колење, омамување и искрварување на животните и се одвиваат во контекст и локација на која животните треба да се убијат;
3. Животно е било кој рбетник, со исклучок на рептили и амфибии;
4. Принудно убивање е убивање на животните кои се повредени или имаат болест пропратена со тешки болки или страдање, при што не постои било каква друга изводлива можност болките или страдањето да се одстранат;
5. Внесување на животните во депо пред колење е држење на животните во боксови, торови, покриени простори или полиња поврзани со или кои се дел од операциите во кланица;
6. Омамување е било кој намерно спроведен процес кој доведува до губење на свеста и осетливоста без предизвикување на болка, вклучително било која постапка која резултира со моментална смрт на животното;
- 7) Верски ритуален обред е низа на постапки кои се однесуваат на колење на животните, во согласност со одредени верски обреди кои се официјално признаени во Република Македонија;
- 8) Културни или спортски настани се настани кои во основа и во најголем дел се поврзани со долготрајни воспоставен културен обичај или спортски активности, вклучително и трки или други облици на такмичење, кои не се поврзани со производство на месо или други производи од животинско потекло, или доколку тоа производство е маргинално во споредба со настанот и како такво економски не е значајно;
- 9) Стандардни оперативни процедури се сет на документирани упатства за постигнување на униформност на изведбата на одредена специфична функција или стандард;
- 10) Колење е убивање на животните наменети за исхрана на луѓето.
- 11) Кланица е било кој објект кој се користи за колење на сувоземни животни согласно со прописите за ветеринарно здравство и безбедност на храна;
- 12) Оператор е било кое физичко или правно лице кое под своја контрола има активности со кои се спроведува убивање на животните или било кои придружни операции кои се усогласени со овој правилник;
- 13) Крзнаши се цицачи кои главно се одгледуваат за производство на крзно, како животните од видовите куни златици, торови, лисици, ракуни, нутрии и чинчили;
- 14) Депопулација е постапка на убивање на животните од причини на заштита на јавното здравство, здравствената заштита на животните, благосостојба на животните или причини поврзани со заштита на животната средина, кои се одвиваат под контрола на надлежниот орган на државната управа;
- 15) Живина е одгледувани птици, вклучително и птици кои не се сметаат за домашни, но кои се одгледуваат како домашни животни, со исклучок на ноеви;
- 16) Фиксирање е примена на било каква процедура на животните која е осмислена за ограничување на нивните движења, без примена на болка која може да се избегне, страв или вознемирување, за да се олесни ефективното омамување или убивање;

17) Пенетрирање е лацерација на ткивото на централниот нервен систем и рбетниот мозок со издолжен стапчест инструмент кој се внесува во краниалната празнина.

18) Надлежен орган е органот на државна управа надлежен за вршење на работи од областа на безбедноста на храната и ветеринарството.

#### ГЛАВА II Општи барања

##### Член 6

Општи барања за убивање и придружни операции

(1) Животните треба да се поштедат од секоја непотребна болка, стрес или страдање во текот на убивањето или придружните операции во кланиците.

(2) За да се поштедат од секоја непотребна болка, стрес или страдање во текот на убивањето или придружните операции во кланиците, операторот треба да ги преземе сите неопходни мерки за да обезбеди дека:

- а) животните имаат физички комфор и заштита, особено со тоа што се држат чисти, во соодветни температурни услови и се спречува нивното паѓање или лизнување;
- б) животните се заштитени од повредување;
- в) со животните се манипулира или се сместуваат во за нив наменет простор, имајќи го во предвид нивното нормално однесување;
- г) животните не покажуваат знаци на непотребна болка или страв ниту манифестираат ненормално однесување;
- д) животните не страдаат поради продолжено ускратување на вода или храна и
- ѓ) животните се заштитени од непотребна интеракција со други животни кои можат да ја загрозат нивната благосостојба.

(3) Опремата која се користи за убивање и придружни операции треба да биде дизајнирана, конструирана, одржувана и со неа да се ракува на начин кој обезбедува задоволување на барањата од став (1) и (2) од овој член, под очекувани услови на активност на објектот во текот на целата година.

##### Член 7

##### Методи на омамување

(1) Животните се убиваат единствено по омамување согласно методите и посебните барања поврзани со примената на истите дадени во Прилог I кој е составен дел на овој правилник. Губење на свеста и осетливоста треба да трае до смртта на животното.

(2) Методите од Прилог I на овој правилник, кои не резултираат со моментална смрт (во понатамошниот текст: обично омамување) треба да бидат проследени колку што е можно побрзо со постапка која обезбедува смрт, како искрварување, бодење, електрокутирање или продолжено изложување на аноксија.

(3) Примена на методите од Прилог I на овој правилник се врши според упатства на надлежниот орган.

(4) Во случаи кога животните се подвргнати на посебни методи на колење согласно верските ритуални обреди доколку колењето на животните се врши во кланица, одредбите од став (1) на овој член не се применуваат.

##### Член 8

##### Контрола на омамувањето

(1) Операторите треба да обезбедат дека персоналот одоговорен за омамување или другиот персонал спроведува редовни контроли како би се обезбедило дека животните не покажуваат никакви знаци на свесност или осетливост во периодот помеѓу крајот на постапката на омамување и смртта.

(2) Контролите се спроведуваат на задоволителен репрезентативен примерок на животни и нивната фреквенција се воспоставува имајќи ги во предвид претходните контроли и било кои други фактори кои може да влијаат на ефикасноста на процесот на омамување. Кога резултатот на контролите индицира дека животното не е соодветно омамено, персоналот одговорен за омамувањето веднаш треба да преземе мерки кои се наведени во стандардните оперативни процедури изработени согласно член 9 став (2) и (3) на овој правилник.

(3) Доколку во смисла на верски ритуален обред, животните се убиваат без претходно омамување, персоналот одговорен за колење треба да спроведува системски контроли за да обезбеди дека животните не покажуваат никакви знаци на свест или осетливост пред да се ослободат од фиксаторот и дека не покажуваат никакви знаци на живот пред да бидат подложени на симнување на кожата или третирање со попарување.

(4) За спроведување на одредбите од ставовите (1) и (2) од овој член, операторите можат да ги користат постапките за контрола како што е опишано во упатствата за добра пракса од член 16 на овој правилник.

#### Член 9

##### Стандардни оперативни процедури

(1) Операторите треба однапред да ги планираат постапките на убивање на животните и придружните операции во кланиците и да ги спроведат во согласност со стандардните оперативни процедури.

(2) Операторите составуваат и имплементираат соодветни стандардни оперативни процедури кои обезбедуваат убивањето и придружните операции во кланиците да се спроведуваат согласно член 6 став (1) на овој правилник.

(3) При омамување, стандардните оперативни процедури, треба:

а) да ги имаат во предвид препораките на производителот на опремата;

б) за секоја метода на омамување која ја користат, да ги дефинираат, на основа на достапни научни докази, клучните параметри од Прилог I Глава I на овој правилник, обезбедувајќи нивна ефикасност за омамување на животните;

в) детално да ги наведат мерките кои треба да се спроведат кога контролата од член 8 на овој правилник индицира дека животното не е соодветно омамено или во случај кога животните се заклани во верски ритуален обред, животното и понатаму покажува знаци на живот.

(4) Во согласност со став (2) од овој член, операторот може да ги користи стандардните оперативни процедури на начин опишан во член 16 од овој правилник.

(5) Операторите треба да ги достават своите стандардни оперативни процедури на увид на барање на надлежниот орган.

#### Член 10

##### Ниво на оспособеност

(1) Убивањето и придружните операции во кланиците треба да ги спроведува единствено персонал со соодветно задоволително ниво на оспособеност за такви активности согласно Прилог IV кој е составен дел на овој правилник, така што на животните нема да им се предизвика непотребна болка, стрес или страдање.

(2) Операторите треба да обезбедат дека следните операции на колење се изведени само од персонал кој е соодветно оспособен, со што се потврдува нивната способност да ги спроведуваат операциите согласно со овој правилник, и тоа:

а) манипулирање со животните и грижа за животните пред да се фиксираат;

б) фиксирање на животните со цел нивно омамување или убивање;

в) омамување на животните;

г) оценка на ефикасноста на омамувањето;

д) висечко закачување и подигнување на омамени животни;

ѓ) искрварување на омамени животни и

е) колење во верски ритуален обред.

(3) Не исклучувајќи ги одредбите од став (1) на овој член, убивањето на крзнаши се спроведува во присуство и под директна контрола на соодветно оспособен персонал согласно операциите кои се спроведуваат под негова контрола. Операторите кои одгледуваат крзнаши треба најмалку 24 часа однапред во писмена форма да го известат надлежниот орган за планираното убивање на животните.

#### Член 11

##### Упатство за употреба на опремата за фиксирање и омамување

(1) Опремата која се користи за фиксирање или омамување на животните треба да биде пропатена со соодветни упатства кои се однесуваат на нејзината употреба на начин кој обезбедува оптимални услови за благосостојба на животните. Овие упатства треба да се направат јавно достапни и по електронски пат.

(2) Упатствата од став (1) од овој член треба да содржат податоци за:

а) видот, категоријата, количеството и/или тежината на животните за кои опремата е наменета за користење;

б) препорачаните параметри кои одговараат на различни услови на употреба, вклучително и клучните параметри дадени во Прилог II Глава I кој е составен дел на овој правилник;

в) опрема за омамување, постапката за системско пратење на ефективност на опремата во однос на задоволување на одредбите од овој правилник и

г) препораките за одржување и, таму каде што е неопходно, калибрација на опремата за омамување.

#### Член 12

##### Употреба на опремата за фиксирање и омамување

(1) Операторите треба да обезбедат дека цела опрема за фиксирање и омамување се одржува и контролира во согласност со упатствата на производителот, од персонал кој е посебно обучен за таа намена.

(2) Операторите треба да водат евиденција за одржувањето на опремата за фиксирање и омамување. Наведената евиденција треба да се чува најмалку една година и по барање да се достави на надлежниот орган.

(3) Операторите треба да обезбедат дека во текот на операцијата на омамување, на лице место моментално е достапен дополнителен резервен сет на соодветна опрема за омамување, која се користи во случај на нефикасно делување на примарниот сет на опрема. Дополнителниот резервен сет на опрема за омамување може да се разликува од примарниот сет за омамување.

(4) Операторите треба да обезбедат дека животните не се ставаат во опремата за фиксирање, вклучително и опремата за фиксирање на главата, се додека персоналот кој е одговорен за омамување и искрварување не е спремен животното да го омами или искрвари што е можно побрзо.

#### Член 13

##### Приватна домашна конзумација

(1) При колење на животните за приватна домашна конзумација, се применуваат барањата од член 6 став (1), член 7 став (1) и член 10 став (1) од овој правилник, со исклучок на живина, куникули и зајаците, како

и на придружните операции надвор од кланицата кои ги спроведува сопственикот на животните или лице под одговорност и надзор на сопственикот.

(2) Покрај одредбите од став (1) на овој член, при колење на животни за приватна домашна конзумација, се применуваат и барањата од член 18 став (3) на овој правилник и Прилог III точки 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 3.1, и доколку тоа се однесува на обично омамување, точка 3.2 кој е составен дел на овој правилник, со исклучок на живина, зајаци, куникули, свињи, овци и кози, надвор од кланица, кои ги спроведува сопственикот на животните или лице под одговорност и надзор на сопственикот на животните.

#### Член 14

Директно снабдување на мали количества на живина, куникули и зајаци

(1) За колење на живина, куникули и зајаци на фарма заради директно снабдување на мали количества на месо кои производителот го нуди на крајниот потрошувач или локална малопродажба со директно доставување на такво месо на крајниот потрошувач како свежо месо, се применуваат барањата од член 6 став (1), член 7 став (1) и член 10 став (1) од овој правилник, доколку бројот на животните кои се заклати на фарма не е поголем од пет грла.

(2) Барањата за колење утврдени во Главите II и III од овој правилник се применуваат и при колење на животните од став (1) на овој член кога нивниот број го надминува максималниот број на животни од став (1) на овој член.

#### Член 15

Увоз од трети земји

(1) Барањата за колење утврдени во Главите II и III од овој правилник се применуваат за производи од животинско потекло кои се увезуваат во Република Македонија.

(2) Сертификатот кој го пропратува месото увезено од трети земји, треба да е надополнет со соодветна потврда со која се потврдува дека се задоволени барањата кои се минимум еквивалентни на барањата за колење утврдени во Главите II и III од овој правилник.

#### Член 16

Упатства за добра пракса

(1) Операторите можат да применуваат упатства за добра пракса за да се подобри спроведувањето на одредбите од овој правилник.

(2) Упатствата за добра пракса, треба да се развиваат и дисеминираат по пат на организации на оператори, и тоа во консултација со представниците на невладини организации, надлежни органи на државната управа и други заинтересирани субјекти имајќи ги во предвид научните мислења од член 22 став (1) точка в) на овој правилник.

(3) Надлежниот орган ги оценува упатствата за добра пракса согласно член 41 став (2) точка 4) од Законот за ветеринарно јавно здравство како би се обезбедило тие да се развиени согласно со став (2) на овој член и да се во согласност со прописите за ветеринарно здравство.

(4) Доколку здруженијата на оператори не воспостават упатства за добра пракса, надлежниот орган ќе развие и објави упатства за добра пракса.

(5) Надлежниот орган ги проследува на Комисијата на Европската Унија сите Упатства за добра пракса кои ги валидирал.

## ГЛАВА III

Дополнителни барања за кланиците

#### Член 17

Распоред, конструкција и опрема на кланиците

(1) Операторите треба да обезбедат распоредот на просторите, конструкцијата и опремата која се користи во кланиците да ги исполнуваат барањата од Прилог II од овој правилник.

(2) Операторите при барање за одобрување на кланица согласно прописите за ветеринарно здравство и безбедност на храна, до надлежниот орган треба да ги достават најмалку следните податоци:

а) максимален број на животни по час за секоја линија за колење;

б) категории на животни и нивната тежина, во однос на кои достапната опрема за фиксирање и омамување може да се користи и

в) максималниот капацитет за секое депо за сместување на животни.

#### Член 18

Манипулирање со животните и нивното фиксирање во кланиците

(1) Операторите треба да обезбедат исполнување на оперативните барања за кланиците наведени во Прилог III кој е составен дел од овој правилник.

(2) Операторите треба да обезбедат животните кои се убиваат за верски ритуален обред без претходно омамување, да бидат поединечно фиксирани. Преживање треба да бидат механички фиксирани.

(3) Системите за фиксирање на говедата со инверзија или било која друга неприродна положба не треба да се користат, освен во случај на животни кои се колат во верски ритуален обред и под услов да се користи уред кој ги фиксира и страничните и вертикалните движења на главата и кој се прилагодува на големината на животното.

(4) Фиксирањето на животните во кланиците не може да се врши со:

а) бесење или подигање на свесни животни;

б) механичко стегање или подврзување на ногата или стопалото на животното;

в) засек на рбетниот мозок, со употреба на нож или бодж и

г) употреба на електрична струја за имобилизација на животното која не го омамува или убива животното под контролирани услови, а особено секој вид на електрична струја која не го зафаќа мозокот.

(5) Одредбите на став (4) точките а) и б) од на овој член не се применуваат при манипулирање со живината.

#### Член 19

Постапки за мониторинг во кланиците

(1) За спроведување на контрола на омамувањето од член 8 од овој правилник, операторите треба да воспостават и спроведат соодветни постапки за мониторинг во кланиците.

(2) Во постапките за мониторинг од став (1) на овој член треба да се опише начинот на кој треба да се спроведе мониторингот, кој го вклучува најмалку следното:

а) име на персоналот одговорен за постапката на мониторинг;

б) индикатори дизајнирани за детекција на знаците на несвесност или свесност и осетливост на животните како и индикатори дизајнирани за откривање на одсуство на знаци на живот кај животните кои се колат во верски ритуален обред;

в) критериуми за одредување дали резултатите кои ги покажуваат индикаторите наведени во точка б) од овој став се задоволителни;

г) ситуациите и/или времето кога мониторингот треба да се спроведува;

д) бројот на животните во секоја мостра кој треба да се провери во текот на мониторингот и

ѓ) соодветни процедури кои обезбедуваат дека, во случај на неисполнување на критериумите од точка в) на овој став, се презема реевалуација на операциите на убивање за идентификување на причините на било какви недостатоци и измените кои се неопходни да се направат за операциите на убивање да ги задоволат критериумите.

(3) Операторите треба да воспостават посебни процедури за мониторинг на секоја линија за колење.

(4) Фреквенцијата на контролите треба да ги земе во предвид главните фактори на ризик, како промените во поглед на типот и големината на животните кои се колат или работните модели на персоналот и треба да се воспостави со цел да се обезбедат резултати со висок степен на доверливост.

(5) За исполнување на барањата од став (1), (2), (3) и (4) од овој член, операторите треба да ги користат процедурите утврдени во упатствата за добра пракса.

#### ГЛАВА IV

##### Депопулација и принудно убивање

#### Член 20

##### Депопулација

(1) Заради смалување на бројот на одредени видови на животни се спроведуваат операции на депопулација врз основа на акционен план на надлежниот орган во согласност со одредбите на овој правилник.

(2) Методите на омамување и убивање, кои се планираат, како и соодветни стандардни оперативни процедури за обезбедување на исполнување на одредбите на овој правилник треба да се вклучат во плановите за итни мерки (contingency plans), согласно прописите за ветеринарно здравство, на основа на претпоставка која се востановува со планот за итни мерки, а која се однесува на големината и локацијата на сомнежот за избивање на болеста.

(3) Надлежниот орган треба да:

а) обезбеди дека операциите на депопулација се спроведуваат соогласно акциониот план од став (1) на овој член и

б) преземе соодветни мерки за заштита на благосостојба на животните во најдобро можни услови.

(4) За спроведување на депопулацијата и во случаи предвидени со плановите за итни мерки, надлежниот орган може да одобри отстапување од одредбите од овој правилник, доколку цени дека со нивно спроведување може да дојде до негативно делување на здравјето на луѓето или значително да се успори процесот на ерадикација на болеста.

(5) За спроведените операции за депопулација се изготвува извештај кој особено треба да содржи:

а) причини за депопулацијата;

б) број и вид на убиените животни;

в) користените методи на омамување и убивање;

г) опис на утврдените потешкотии, и кога е соодветно, начини за елиминирање или намалување на страдањето на наведените животни и

д) било какви одобрени дерогации согласно став (4) од овој член.

#### Член 21

##### Принудно убивање

Во случај на принудно убивање одгледувачот или сопственикот на животните треба да ги преземе сите неопходни мерки животното да се убие што е можно побргу.

#### ГЛАВА V

##### Надлежен орган

#### Член 22

##### Научна поддршка

(1) Операторите заради исполнување на барањата од овој правилник во однос на благосостојба на животните при убивање треба да имаат пристап до независна научна поддршка во однос на:

а) научна и техничка експертиза која се однесува на одобрување на кланиците од член 17 став (2) на овој правилник како и развој на нови методи за омамување;

б) научни мислења за упатствата кои ги обезбедува производителот за употреба и одржување на опрема за фиксирање и омамување;

в) научно мислење за добра пракса развиена за целите на овој правилник и

г) препораки за целите на овој правилник, особено во смисла на инспекција и аудит.

(2) Научната поддршка од став (1) на овој член за спроведување на сите релевантни активности, може да биде обезбедена по електронски пат.

(3) За исполнување на одредбите од став (1) и (2) од овој член надлежниот орган може да идентификува единствена контактна точка, достапна за јавноста по електронски пат. Контактната точка служи за размена на техничките и научните информации и најдобрите практики со соодветните контакт точки во земјите членки на Европската унија.

#### ГЛАВА VI

##### Несообразности

#### Член 23

##### Несообразности

Операторот заради исполнување на барањата од овој правилник во однос на благосостојба на животните при убивање треба да:

а) ги изменат и дополнат своите стандардни оперативни процедури и особено да ја успорат или прекинат активност доколку не се во сообразност со барањата од овој правилник;

б) ги зголемат фреквенциите на контролите од член 8 на овој правилник и да ги изменат и дополнат постапките за системски мониторинг од член 18 на овој правилник и

в) спроведат измени на упатствата за употребата на опремата за фиксирање и омамување поради нови научни мислења и сознанија.

#### Глава VII

##### Преодни и завршни одредби

#### Член 25

Одредбите од член 16 став (5) и 22 став (3) на овој правилник ќе започнат да се применуваат од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.

#### Член 26

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на постапување со животните во кланиците ("Службен весник на Република Македонија" број 58/08).

#### Член 27

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-2809/2  
6 декември 2010 година  
Скопје

Министер,  
Љупчо Димовски, с.р.

**Прилог I**  
**Листа на методи на омамување и придружни спецификации**  
**ГЛАВА I Методи**  
**Таблица 1. – Механички методи**

Бр	Име	Опис	Услови на употреба	Клучни параметри	Специфични барања за одредени методи од Глава II од овој Прилог
1.	Пенетрирачки Шермеров пиштол	Тешко и иреверзибилно оштетување на мозокот предизвикано со шок и продор на проектил. Обично омамување	Сите видови животни. Колење, депопулација и други ситуации.	Позиција и правец на пукање. Соодветна брзина, излезна должина и дијаметар на проектилот сообразно големината и видот на животното.	Не е применливо.
2.	Непенетрирачки Шерменов пиштол	Тешко оштетување на мозокот предизвикано со шок од проектил без пенетрирање. Обично омамување.	Преживари, живина, кункули и зајаци. Колење само за преживари. Колење, депопулација и други ситуации за живина, кункули и зајаци. Сите видови животни.	Максимален интервал(и) на убодилубивање Позиција и правец на пукање. Соодветна брзина, дијаметар и облик на проектилот сообразно големината и видот на животното. Силина на употребениот набој. Максимален интервал(и) на убодилубивање. Позиција на пукање.	Точка 1.
3.	Огнено оружје со слободен проектил	Тешко и иреверзибилно оштетување на мозокот и продор на еден или повеќе проектили.	Колење, депопулација и други ситуации.	Силина и калибар на набој. Вид на проектил.	Не е применливо.
4.	Мацерација	Моментално дробење на целото животно.	Пипиња до 72 часа возраст и ембриони во јајце. Сите ситуации освен колење.	Максимална големина на серијата која се воведува Одалечност помеѓу остриците и брзина на ротација. Мерка за спречување на преоптеретување. Не е применливо.	Точка 2. Точка 3.
5.	Дислокација на вратот	Рачно или механичко истегнување и завртување на вратот што предизвикува исхемија на мозокот.	Живина до 5 kg жива маса. Колење, депопулација и други ситуации.		Точка 3.
6.	Перкусивен удар во глава	Цврст и прецизен удар во глава кој предизвикува тешко оштетување на мозокот.	Прасиња, јагниња, јариња, кункули, зајаци, крзнаши и живина до 5 kg жива маса. Колење, депопулација и други ситуации.	Снага и локација на ударот.	Точка 3.



Таблица 2. – Електрични методи

Бр	Име	Опис	Услови на употреба	Клучни параметри	Специфични барања за одредени методи Глава II од овој Прилог
1.	Електрично омамување (единствено глава)	Излагање на мозокот на струја која доведува до општа епилептична состојба на електро-енцефалограм (EEG). Обично омамување.	Сите видови на животни. Колеење, депопулација и други ситуации.	Минимална сила на струјата (A или mA). Минимална волтажа (V). Максимална фреквенција (Hz). Минимално време на излагање. Максимален интервал (и) на убоди/убивање. Зачестеност на калибрација на опремата. Оптимализација на протокот на струја. Спречување на електричен шок пред омамување. Место на ставање и контактното површинско подрачје на електродите.	Точка 4.
2.	Електрично омамување (глава-тепо)	Излагање на телото на струја која истовремено доведува до општа епилептична состојба на EEG и фибрилации или запирање на работата на срцето. Обично омамување во случај на колеење.	Сите видови на животни. Колеење, депопулација и други ситуации.	Минимална сила на струјата (A или mA). Минимална волтажа (V). Максимална фреквенција (Hz). Минимално време на излагање. Зачестеност на калибрација на опремата. Оптимализација на протокот на струја. Спречување на електричен шок пред омамување. Место на ставање и контактното површинско подрачје на електродите. Максимален интервал (и) на убоди/убивање во случај на обично омамување.	Точка 5.
3.	Електрична водена бања	Излагање на целото тело на струја која доведува до општа епилептична состојба EEG и можна фибрилација или запирање на работата на срцето поради водена бања. Обично омамување освен во случај кога фреквенцијата е еднаква или помала од 50 Hz.	Живина. Колеење, депопулација и други ситуации.	Минимална сила на струјата (A или mA). Минимална волтажа (V). Максимална фреквенција (Hz). Зачестеност на калибрација на опремата. Спречување на електричен шок пред омамување. Смапување на болката во текот на фиксацијата на животното. Оптимализација на протокот на струја. Максималното траење на фиксацијата пред водената бања. Минималното време на излагање за секое животно. Врнување на птиците до основата на крилата. Максимален интервал (и) на убоди/убивање за фреквенции над 50 Hz.	Точка 6.

Таблица 3 – Методи со гас

Бр	Име	Опис	Услови на употреба	Клучни Параметри	Специфични Барања за одредени методи Глава II од овој Прилог
1.	Јаглерод Диоксид во високи концентрации.	Директно или постепено изложување на свесни животни на смеса на гасови кои содржат над 40 % јаглерод диоксид. Методот може да се користи во јами, тунели, контејнери или згради кои претходно се запечатени.	Свињи, куни, чинчили, живина освен патки и гуски. Колење само за свињи. Други ситуации освен колење на живина, куни, чинчили и свињи.	Концентрација на јаглерод диоксид. Траење на излагањето. Максимален интервали(и) на убод/убивање во случај на обично омамување. Квалитет на гасот. Температурата на гасот.	Точка 7. Точка 8.
2.	Јаглерод Диоксид во две фази.	Обично омамување во случај на свињи. Последователно излагање на свесни животни на смеса на гасови кои содржат над 40 % јаглерод диоксид, а кога животните изгубат свест со поголема концентрација на јаглерод диоксид.	Живина. Колење, депопулација и други ситуации.	Концентрација на јаглерод диоксид. Траење на излагање. Квалитет на гасот. Температурата на гасот.	Не е применливо.
3.	Јаглерод Диоксид во смеса со други интерни гасови.	Директно или постепено излагање на свесни животни на смеса на гасови кои содржат над 40 % јаглерод диоксид во смеса со други инертни гасови. Методата може да се користи во јами, вреќи, тунели, контејнери или згради кои претходно се запечатени.  Обично омамување во случај на свињи доколку траењето на излагањето на минимум 30 % јаглерод диоксид помалку од 7 минути.	Свиња и живина. Колење, депопулација и други ситуации.	Концентрација на јаглерод диоксид. Траење на излагање. Максимален интервали(и) на убод/убивање во случај на обично омамување. Квалитет на гасот. Температурата на гасот. Концентрација на кислород.	Точка 8.

		случај на живина доколку вкупното траење на излагање на минимум 30 % јаглерод диоксид е помало од 3 минути.			
4.	Инертни гасови.	Директно или постепено излагање на свесните животни на смеса на инертни гасови како аргон или азот што доведува до аноксија. Методот може да се користи во јами, вреќи, тунели, контејнери или згради кои се претходно запечатени.  Обично омамување во случај на колење на свињи.  Обично омамување во случај на живина доколку излагањето на аноксијата е помало од 3 минути.	Свиња и живина.  Колење, депопулација и други ситуации.	Концентрација на кислород.  Траење на излагање.  Квалитет на гасот.  Максимален интервали(и) на убод/убивање во случај на обично омамување.  Температурата на гасот.	Точка 8.
5.	Јаглерод моноксид (чист извор).	Излагање на свесни животни на смеса на гасови која содржи над 4 % јаглерод моноксид.	Крзнаши, живина и прасиња.  Други ситуации освен колење.	Квалитет на гасот.  Концентрација на јаглерод моноксид.  Траење на излагање.  Температура на гас.  Концентрација на јаглерод моноксид.  Траење на излагање.  Температура на гас.  Филтрација на гасот кој излегува од уредот.	Точка 9.1, 9.2. и 9.3.
6.	Јаглерод моноксид во смеса со други гасови.	Излагање на свесни животни на смеса на гасови која содржи над 1% јаглерод моноксид во смеса со други токсични гасови.	Крзнаши, живина и прасиња.  Други ситуации освен колење.	Концентрација на јаглерод моноксид.  Траење на излагање.  Температура на гас.	Точка 9.

Таблица 4. – Останати методи

Бр	Име	Опис	Услови на употреба	Клучни параметри	Специфични барања за одредни методи Глава II од овој Прилог
1.	Смиртоносна инекција.	Губење на свеста и осетливоста по што следи ирреверзибилна смрт која е предизвикана од инекцијата на ветеринарно медицинскиот препарат.	Сите видови животни.  Други ситуации освен колење.	Вид на инекција.  Употреба на одобрени препарати.	Не е применлива

## ГЛАВА II

### Посебни барања за одредени методи

#### 1. Непентрирачки Шермеров пиштол

Кога се користи овој метод операторот треба да обрати посебно внимание на избегнување на фрактура на черепот.

Овој метод може да се користи само за преживари кои се полесни од 10 кг жива маса.

#### 2. Мацерација

Овој метод треба да обезбеди моментална мацерација и директна смрт на животните. Уредот треба да содржи механички придвижени острици или продолжени полистиренски делови кои се движат со голема брзина. Капацитетот на уредот треба да обезбедува сите животни да се моментално усмртени, дури и во случај со нив да се ракува во голем број.

#### 3. Дислокација на вратот и перкусивен удар во главата

Овие методи не се користат како рутински методи, туку само доколку за омамување не се достапни други методи.

Овие методи не треба да се користат во кланиците освен како резервни дополнителни методи за омамување.

Не се дозволува едно лице со мануелна дислокација на вратот или перкусивен удар во глава да усмрти повеќе од 70 животни на ден.

Мануелната дислокација на врат не треба да се користи на животни кои имаат повеќе од 3 килограми жива маса.

#### 4. Електрично омамување (единствено глава)

4.1. При употреба на електрично омамување (глава), електродите треба да го опфатат мозокот на животното и да бидат прилагодени на нивната големина.

4.2. Електричното омамување единствено за глава се спроведува со согласност со минималните силини на струјата како се наведени во Таблица 1.

Таблица 1. – Минимални силини за електрично омамување (единствено за глава)

Категорија на животно	Говеда над 6 месеци возраст или постари	Говеда под 6 месеци возраст	Овци и Кози	Свињи	Кокошки	Мисирки
Минимална силина на струја	1,28 А	1,25 А	1,00 А	1,30 А	240 mA	400 mA

#### 5. Електрично омамување (глава - тело)

##### 5.1. Овци, Кози, Свињи

Минималната силина на струја за електрично омамување (глава-тело) е 1 ампер за овци и кози и 1,30 ампери за свињи.

##### 5.2. Лисици

Електродите се ставаат во уста и ректум со минимална силина на струјата од 0,3 ампери и минимална волтажа од 110 волти во траење од барем 3 секунди.

##### 5.3. Чинчили

Електродите се ставаат уво до опаш со минимална силина на струјата од 0,57 ампери во траење од минимум 60 секунди.

#### 6. Електрична водена бања за живина

6.1. Животните не се закачуваат висечки доколку се премали за електрична водена бања или доколку висечкото закачување би предизвикало или би ја зголемила болката (како видливо повредени животни). Во тие случаи животните треба да се усмртат со алтернативни методи.

6.2. Уредите за висечко закачување треба да бидат мокри пред закачувањето на живи птици и изложени на струја. Птиците треба да бидат обесени за двете нозе.

6.3. За животните од Таблица 2, омамувањето со водена бања се спроведува согласно минималната сила на струјатата како што е наведено, а животните на таа сила на струја се излагаат во времетраење од најмалку 4 секунди.

Таблица 2. – Барања во поглед на струја за опремата за омамување со водена бања (просечни вредности по животно)

Фреквенција (Hz)	Кокошки	Мисирки	Патки и Гуски	Препелица
< 200 Hz	100 mA	250 mA	130 mA	45 mA
Од 200 до 400 Hz	150 mA	400 mA	Не е дозволено	Не е дозволено
Од 400 до 500 Hz	200 mA	400 mA	Не е дозволено	Не е дозволено

#### 7. Јаглерод Диоксид во високи концентрации

Во случај на свињи, куни и чинчили, се користи минимална концентрација од 80% јаглерод диоксид.

#### 8. Јаглерод Диоксид, Интерни гасови или комбинација на смеси на гасови

Гасовите во никој случај не смеат да влезат во просторијата или локацијата во која животните се омамуваат или убиваат на начин кој би довел до стварање на изгоренци или вонземиравање со смрзнување или недостаток на влага.

#### 9. Јаглерод Моноксид (чист извор или смеса со други гасови)

9.1. Животните треба цело време да бидат под визуелна обсервација.

9.2. Животните треба да се внесуваат една по една и потребно е да се обезбеди пред влезот на следното животно, претходното животно да биде во несвесна состојба или мртво.

9.3. Животните треба да останат во комората до убивањето.

9.4. Гасот кој го произведува уред посебно прилагоден за цели на убивање на животните може да се користи под услов лицето кое е одговорно за убивање претходно верификувало дека употребениот гас е:

(а) доволно оладен;

(б) доволно филтриран;

(в) слободен од било какви иритирачки компоненти или гасови.

Уредот треба да се тестира секоја година пред почетокот на неговата употреба за убивање на животните.

9.5. Животните не треба да се ставаат во коморите пред да се постигне минималната концентрација на јаглерод моноксид.

## Прилог II

### Распоред, конструкција и опрема на кланицата

1. Сите депоа за животни треба да ги исполнуваат следните услови:

1.1. Системите за вентилација треба да се дизајнираат, изградат и одржуваат така што константно обезбедуваат благосостојба на животните, имајќи ги во предвид очекуваниот распоред на временски услови.

1.2. Доколку се потребни механички начини на вентилација, потребно е да се предвиди аларм и помошни резервни објекти во случај на итни ситуации поради можни прекини на работа.

1.3. Депоата треба да бидат дизајнирани и изградени така да во најмал можен степен го сведат ризикот од повреди на животните и појава на изненадна бука.

1.4. Депоата треба да се дизајнираат и изградат така што ја опеснуваат инспекцијата на животните. Потребно е да се обезбеди соодветно фиксно или подвижно осветлување како во секој момент би можело да се изведе инспекција на животните.

2. Депоа за животни кои не се испорачани во контејнери

2.1. Торозите, коридорите и оградите треба да се дизајнирани и оградени на начин кој овозможува:

(а) животните слободно да се движат во потребниот правец согласно нивните карактеристични модели на однесување и без вознемирување;

(б) свињите и овците да се движат една до друга, освен во случај на огради кои доведуваат до уредите за фиксација.

2.2. Рампите и мостовите треба да бидат опремени со странична заштита како би се обезбедило животните да не паднат.

2.3. Системот за снабдување со вода треба да се дизајнираат, изградат и одржуваат така што на животните во секој момент им евозможен пристап до чиста вода без непотребно повредување и ограничување во движењата.

2.4. Кога се користат торози за чекање, треба да се изградат со рамен под и цврсти страни, помеѓу торозите и коридорот до местото на омамување на начин животните да не се заглават или судираат.

2.5. Подовите треба да се изградат и одржуваат, така да се минимизира ризикот од лизгање, паѓање или повреди на нозе.

2.6. Доколку кланиците имаат отворени депоа, без природна настрешница или сенка, потребно е да се обезбеди соодветна заштита од непогодни временски влијанија. Во недостаток на таква заштита, овие депоа не треба да се користат за време на непогодни временски влијанија. Во случај на непостоење на природен извор на вода, потреба е да се обезбеди место за напој.

3. Опрема и простор за фиксирање на животните

3.1. Опремата и просторот за фиксирање на животните треба да се дизајнираат и одржуваат така да:

(а) оптимализират примената на методите на омамување или убивање;

(б) спречат повредите или контузиите на животните;

(в) на најмала можна мерка сведат отпорот и криците на животните во текот на фиксирањето на животните;

(г) во најмала можна мерка се сведе времетраењето на фиксирањето.

3.2. За говедата се користат боксови за фиксирање поврзани со пнеуматски Шермеров пиштол ускладен со уред кој ги спречува страничните и вертикалните движења на главата на животното.

4. Опрема за електрично омамување (со исклучок на опрема за омамување во водена бања)

4.1. Опрема за електрично омамување со поставува со уред кој ги прикажува и забележува деталите за клучните електрични параметри за секое омамено животно.

Уредот треба да се постави така да е јасно видлив на персоналот и дава јасно видлив и чуен звучен сигнал на предупредување доколку времетраењето на излагањето падне под потребното ниво. Овие записи треба да се чуваат најмалку една година.

4.2. Автоматската опрема за електрично омамување која е поврзана со уредот за фиксација треба да обезбеди константна силина на струјата.

#### 5. Опрема за омамување во водена бања

5.1. Линиите за висечко закачување треба да се дизајнираат и постават така да птиците кои висат на нив немаат никакви пречки и на начин кој овозможува вознемирувањето на птиците да се сведе на најмала можна мерка.

5.2. Линиите за висечко закачување треба да се дизајнирани така да птиците кои на нив висат не се во свесна состојба подолго од 1 минута. По исклучок, патките, гуските и мисирките не треба да висат подолго од 2 минути.

5.3. Целата должина на линијата за висечко закачување до точката на влез во танкот за парење треба да биде лесно достапна во случај животните да треба да се тргнат од линијата за колење.

5.4. Големината и обликот на металните држачи во линијата за висечко закачување треба да бидат соодветни на големината на ногата на живината која се коли, така да електричниот контакт може да се обезбеди без предизвикување на болка.

5.5. Опремата за омамување во водена бања треба да биде обезбедена со електрично изолирана влезна рампа и дизајнирана и одржувана така да оневозможува преливање на водата на излезот.

5.6. Водената бања треба да се дизајнира така што нивото на вронување на птиците може лесно да се прилагоди.

5.7. Електродите во опремата за омамување во водената бања треба да се протегаат низ целата должина на водената бања. Водената бања треба да се дизајнира и одржува така да кога металните држачи на линијата за висечко закачување минуваат преку водата, тие бидат во константен контакт со приземјен гумен држач. Наведената опрема треба да биде верификува од надлежна институција задолжена за безбедност на електрични производи и да поседува соодветен важечки документ за тоа.

5.8. Линијата за висечко закачување треба да има соодветн систем за контакт со градниот кош на птицата од точката на закачување до влезот на птицата во водената бања, со цел ефект на смирување на птиците.

5.9. Треба да се обезбеди соодветен пристап до опремата за омамување во водената бања за да се овозможи искрварување на птицата кои биле омамени и се задржани во водената бања поради прекин или застој во линијата.

5.10. Опремата за омамување во водена бања треба да биде поврзана со уред кој ги прикажува и забележува деталите за клучните електрични параметри кои се користени. Овие записи треба да се чуваат најмалку една година.

#### 6. Опрема за омамување со гас за свињи и живина

6.1. Омамувачи со гас, вклучително и подвижните траки треба да се осмислат и изградат така да:

(а) ја оптимализират примената на методите кои се омамени со гас;

(б) спречат повредите или контузиите на животните;

(в) на најмала можна мерка го сведат отпорот и криците на животните во текот на фиксирањето.

6.2. Опремата за омамување треба трајно да ја мери, прикажува и бележи концентрацијата на гасот и времето на излагање, и да дава јасно видлив и чуен звучен сигнал на предупредување доколку концентрацијата на гасот падне под бараното ниво. Уредот се поставува така да е јасно видлив на персоналот. Овие записи треба да се чуваат најмалку една година.

6.3. Опремата за омамување со гас се дизајнира така да, дури во максимално дозволената густина, животните се во можност да легнат без да се наслојуваат една на друга.

### Прилог III Оперативни правила за кланиците

#### 1. Пристигнување на животните, нивно движење и манипулација со животните

1.1. Исполнување на критериумите за секоја пратка на животни која пристигнува во кланицата треба систематски да се проценува од одговорното лице за благосостојба на животните или лице кое директно му поднесува извештај на одговорното лице за благосостојба на животните, по пристигнување на животните, како би се идентификувале приоритетите, особено со одредување кои животни имаат посебни потреби во поглед на благосостојбата како и соодветни мерки кои треба да се преземат.

1.2. Животните треба да се истоварат што е возможно побрзо по пристигнувањето и последователно да се заколат без непотребно одлагање.

Цицачите, со исклучок на куникулите и зајците, кои не се носат директно по пристигнувањето на местото на колење, треба да бидат сместени во депо.

Животните кои не се заклани во рок од 12 часа по пристигнувањето, треба да се нахранат и после тоа треба да им се даде умерено количество на храна во соодветни временски периоди. Во такви случаи на животните треба да им се обезбеди соодветно количество на простирка или друг еквивалентен материјал кој овозможува ниво на комфор соодветно на видот и бројот на животни. Тој материјал треба да овозможи соодветна дренажа или впивање на урината и фецесот.

1.3. Контејнерите во кои животните се превезуваат треба да бидат чисти, со нив внимателно да се ракува, особено кога имаат перформирано или флексибилно дно, и :

(а) не смеат да се фрлаат, испуштаат или превртуваат;

(б) таму каде е возможно, треба да се натоваруваат и истоваруваат хоризонтално и механички.

Секогаш кога тоа е возможно, животните треба да се истовараат поединечно.

1.4. Кога контејнерите се ставаат еден на друг, потребно е да се преземат неопходните мерки на претпазливост:

(а) да се ограничи преминувањето на урината и фецесот на животните кои се сместени испод.

(б) да се обезбеди стабилност на контејнерите.

(в) да се обезбеди вентилацијата да не е спречена.

1.5. Од аспект на колење, неодплачени животни, молзни животни во лактација, женки кои во текот на транспортот се породиле или животни кои се доставени во контејнери имаат приоритет пред останатите животни. Доколку тоа не е возможно, потребно е да се преземат соодветни мерки за да се спречи нивното страдање, а особено:

(а) измолзување на молзните животни во лактација, во временски период од најмногу 12 часа;

(б) обезбедување на соодветни услови за младенчиња кои цицаат и соодветни услови за благосостојба на новородените животни во такви случаеви.

(в) обезбедување на вода во случај на животни кои се доведени во контејнери.

1.6. Цицачите, со исклучок на куникули и зајаци, кои не се одведуваат директно по пристигнувањето и истовараат на колење, треба да имаат во секое време вода за пиење од соодветни уреди.

1.7. Потребно е да се обезбеди соодветен дотур на животни за омамување и колење за да се спречи тие што манипулираат со животните ги брзаат животните од прифатните торови.

1.8. Не е дозволено:

(а) да се удираат и тепаат животните;

(б) применува притисок на особено осетливи места на телото, на начин кој на животните им нанесе непотребна болка или страдање.

(в) подигаат или повлекуваат животните за глава, уши, рогови, нозе, опаш или крзно, или со ниво манипулира на начин кој им нанесе непотребна болка или страдање.

(г) користење на зашилени стапови или други шилести предмети;



(д) завртуваат, прекршуваат или откинуваат опашите на животните или ги притискаат очите на било кое животно.

1.9. Употреба на инструменти кои ствараат електрични шокови треба да се избегнува колку е возможно. Во тие случаи, такви инструменти може да се користат само за возрасни говеда и возрасни свињи кои одбиваат да се придвижат, и само во случаи доколку пред нив има доволно простор да се поместат. Шокот не смее да трае подолго од една секунда, треба да биде соодветно раздалечен и може да се применува само на мускулите за задните делови на телово. Шоките не треба да се користат еден по друг, доколку животното не нив не одговара.

1.10. Животните не треба да се врзуваат за рогови, роговје, ниту носните прстени, или нозете да им се врзуваат заедно. Кога е потребно животното да се врзи, јажињата или другите средства треба да:

(а) бидат доволно силни да не пукнат;

(б) такви што на животните им овозможуваат, доколку е тоа неопходно, да легнат како и да јадат и пијат;

(б) осмислените така да ја елиминираат било каква опасност од гушење или повреда, и такви да животните од нив можат брзо да бидат ослободени.

1.11. Животните кои не се во состојба да се движат, не смеат да се влечат на местото на колење, туку треба да се усмртат таму каде што лежат.

## 2. Дополнителни правила за цицачи во депоа (со исклучок на кункули и зајаци)

2.1. Секое животно треба да има доволно простор да стои, легне, и освен за говеда кои се држат поединечно, да се сврти.

2.2. Животните треба да се држат безбедно во депоата, со посебна сметка за тоа да се спречат да избегаат и да се заштитени од предатори.

2.3. За секој тор, треба со јасно назначен знак да биде истакнат датумот и времето на пристигнување, и освен за говедата кои се држат поединечно, максималниот број на животни кои во него може да се чуваат.

2.4. Секој ден кога кланицата работи, пред пристигнување на било кое животно, торовите за изолација за животните кои се субјект на посебна нега треба да бидат спремни и подготвени за непосредно употребување.

2.5. Здравствената и општата состојба на животните во депоата треба редовно да се прегледува од страна на одговорното лице за благосостојба или персонал со соодветна оспособеност.

## 3. Искрварување на животните

3.1. Кога само едно лице е задолжено за омамување, висечко закачување, подигање и искрварување на животните, тие операции треба да се спроведаат последователно на едно животно до нивно завршување пред да се продолжи со друго животно.

3.2. Во случај на обично омамување или колење во верски ритуален обред, двете каротидни артерии или крвните садовите од кои тие продолжуваат треба системски да се пресечат. Електричната стимулација може да се спроведува единство кога е потврдена несвесната состојба на животното. Понатамошното симнување на кожа или шурење се спроведува дури после потврдата на отсуство на знаци на живот кај животните.

3.3. Птиците не треба да се колат со автоматски режач на вратови, освен доколку не се верификува потврди дека режачите ефективно ги прережуваат двата крвни сада. Доколку режачите на вратот не се ефективни, птиците треба моментално да се заколат.

## Прилог IV

## Ниво на оспособеност на персоналот за убивање и придружни операции

Табела 1

Операции на колење од член 10 став (2)	Ниво на знаење на персоналот
Сите операции наведени во член 10 став (2)	Познавање на однесување на животните, страдање, свест, осетливост и стрес
(а) манипулирање со животните и грижа за животните пред да се фиксираат;	Практични аспекти на манипулација на животните и фиксирање на животните
(б) фиксирање на животните со цел нивно омамување или убивање.;	Познавање на упатствата на производителот за видот на опремата за фиксирање која се користи во случај на механичко фиксирање.
(в) омамување на животните;	Практични аспекти на техниката на омамување и познавање на упатствата на производителот за видот на опремата за омамување.  Дополнителни резервни методи за омамување и/или убивање.  Основно одржување и чистење на опремата за омамување и/или убивање.
(г) оцена на ефикасноста на омамувањето;	Системско пратење на ефикасноста на омамувањето.  Дополнителни резервни методи за омамување и/или убивање.
(д) висечко закачување и подигнување на живите животни;	Практични аспекти на манипулација и фиксирање на животните.  Системско пратење на ефикасноста на омамувањето.
(ѓ) искрварување на живите животни;	Системско пратење на ефикасноста на омамувањето и одсутиност на знаци на живот.  Дополнителни резервни методи за омамување и/или убивање.  Соодветна употреба и одржување на ножевите за искрварување
(е) колење во верски ритуален обред.;	Соодветна употреба и одржување на ножевите за искрварување.  Системско пратење на одсутиност на знаци на живот

Табела 2

Операции на убивање наведени во член 10. став (3).	Ниво на знаење на персоналот
Убивање на крзнаши.	<p data-bbox="762 351 1300 461">Практични аспекти на манипулација и фиксирање на животните.</p> <p data-bbox="762 506 1300 696">Практични аспекти на техниките на омамување и познавање на упатствата на производител за видот на опремата за омамување.</p> <p data-bbox="762 741 1300 815">Дополнителни резервни методи за омамување и/или убивање.</p> <p data-bbox="762 860 1300 969">Системско пратење на ефективоста на омамување и потврдување на смртта.</p> <p data-bbox="762 1014 1300 1124">Основно одржување и чистење на опремата за омамување и/или убивање</p>

3474.

Врз основа на член 39, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

**Л И С Т А**  
**НА ПРОИЗВОДИ И СУПСТАНЦИИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ПРОЦЕСОТ**  
**НА ПРОИЗВОДСТВО НА ОРГАНСКИ ПРЕРАБОТЕНА ХРАНА (\*)**

ДОДАТОЦИ ВО ХРАНАТА, ВКЛУЧИТЕЛНО И НОСИТЕЛИ

код	назив	препарат на добиточна храна од		специфични услови
		растител. потекло	животин. потекло	
E 153	растителен јаглен		X	- димено козјо сирење; - сирење морбиер (Morbier);
E 160b	анато, биксин, норбиксин		X	- црвено лестер сирење (Leicester); - дуplo глостер сирење (Double Gloucester); - чедар (Cheddar); - мимолет (Mimolette);
E 170	калциум карбонат	X	X	не смее да се користи за боење или збогатување со калциум;
E 220 или E 224	сулфур диоксид  калиум метаби-сулфит	X  X	X  X	во овошни вина (*) без додаден шеќер (вклучително и јаболково и крушово вино) или во медовина: 50 мг(**); за јаболково и крушово вино со додаток на шеќер или концентрат после ферментацијата:100 мг (**)  (* ) во овој контекст, „овошно вино“ се дефинира како вино направено од други овошја, но не и грозје; (** ) максимално ниво дозволено од сите извори, изразено како SO <sub>2</sub> во мг/л.
E 250 или E 252	натриум нитрит  калиум нитрит	X  X		за месни производи <sup>1</sup> : - за E 250:индикативно влезно количество, изразено како NaNO <sub>2</sub> : 80 мг/кг; - за E 252:индикативно влезно количество, изразено како NaNO <sub>3</sub> : 80 мг/кг;

<sup>(1)</sup> Со оваа листа се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетирање на органските производи однос на органското производство, етикетирање и контрола, CELEX бр. 32008R0889, Анекс 8 – одредени производи и супстанции кои се користат во производство на преработена органска храна.

				- за E 250:максимално количество на резидуи, изразено како NaNO <sub>2</sub> : 50 мг/кг; - за E 252: максимално количество на резидуи, изразено како NaNO <sub>3</sub> : 50 мг/кг.
E 270	млечна киселина	X	X	
E 290	јаглерод диоксид	X	X	
E 296	јаболчна киселина	X		
E 300	асорбинска киселина	X	X	месни производи <sup>2</sup>
E 301	натриум аскорбат		X	месни производи <sup>2</sup> во врска со нитрати и нитрити
E 306	екстракти богати со токоферол	X	X	антиоксиданс за масти и масла
E 322	лецитин	X	X	производи од млеко <sup>2</sup>
E 325	натриум лактат		X	млечни и месни производи
E 330	лимонска киселина	X		
E 331	натриум цитрат		X	
E 333	калциум цитрат	X		
E 334	винска киселина (L(+)-)	X		
E 335	натриум тартрат	X		
E 336	калиум тартрат	X		
E 341	монокалциум фосфат	X		агенс за кревање, за самокревачко брашно
E 400	алгинска киселина	X	X	млечни производи <sup>2</sup>
E 401	натриум алгинат	X	X	млечни производи <sup>2</sup>
E 402	калиум алгинат	X	X	млечни производи <sup>2</sup>
E 406	агар	X	X	млечни и месни производи <sup>2</sup>
E 407	карагенан	X	X	млечни производи <sup>2</sup>
E 410	гума од рогач	X	X	
E 412	гума гуар	X	X	
E 414	арабиска гума	X	X	
E 415	гума ксантан	X	X	
E 422	глицерол	X		за растителни екстракти
E 440	пектин	X	X	млечни производи <sup>2</sup>
E 464	хидрокси-	X	X	материјал за капсулирање

	пропил метил целулоза			
E 500	натриум карбонат	X	X	'dulce de leche' <sup>3</sup> и путер од кисела павлака и сирење од кисело млеко <sup>2</sup>
E 501	калиум карбонат	X		
E 503	амониум карбонат	X		
E 504	магнезиум карбонат	X		
E 509	калциум хлорид		X	коагулација на млеко
E 516	калциум сулфат	X		носител
E 524	натриум хлорид	X		површинска обработка на баварско печиво ('Laugengebäck')
E 551	силициум диоксид	X		средство против засирување за зачини и зачински билки
E 553b	талк	X	X	агенс за премачкување на месни производи
E 938	аргон	X	X	
E 939	хелиум	X	X	
E 941	азот	X	X	
E 948	кислород	X	X	

(1) Овој додаток може да се користи само доколку се докаже пред надлежните органи дека не е достапна технолошка замена која би ги дала истите гаранции и/или би ги одржала истите карактеристики на производот.

(2) Ограничувањата се однесуваат само на животински производи.

(3) 'Dulce de leche' или 'Confiture de lait' се однесува на сочна, богата, кафеава павлака направена од засладено и згуснато млеко

ТЕХНОЛОШКИ ПОМОШНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СОСТОЈКИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКО ПОТЕКЛО ОД ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО

назив	препарат на добиточна храна од растително потекло	препарат на добиточна храна од животинско потекло	специфични услови
вода	X	X	вода за пиење согласно дел 5 од Законот за води („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08).
калциум хлорид	X		агенс за коагулација
калциум карбонат	X		
калциум хидроксид	X		
калциум сулфат	X		агенс за коагулација
магнезиум хлорид (или нигари)	X		агенс за коагулација
калиум карбонат	X		сушење на грозје
натриум карбонат	X		производство на шеќер
млечна киселина		X	за регулирање на pH на расолот за производство на сирење <sup>1</sup>
лимонска киселина	X	X	за регулирање на pH на расолот за производство на сирење <sup>1</sup> ; производство на масла и хидролиза на скроб <sup>2</sup>
натриум хидроксид	X		производство на шеќер; производство на масла од маслодајна репка ( <i>Brassica spp</i> )
сулфурна киселина	X	X	производство на желатин <sup>1</sup> ; производство на шеќер <sup>2</sup>
хлороводородна киселина		X	производство на желатин за регулирање на pH на расолот за производство на сирењата Gouda, Edam и Maasdammer, Boerenkaas, Friese и Leidse Nagelkaas.
амониум хидроксид		X	производство на желатин
хидроген пероксид		X	производство на желатин
јаглерод диоксид	X	X	
азот	X	X	
етанол	X	X	растворувач
танинска	X		помошно средство за

киселина			филтрација
албумен од белката на јајцето	X		
казеин	X		
желатин	X		
рибен желатин	X		
зеленчукови масла	X	X	подмачкување, средства за излучување или против пенење
гел или колоиден раствор од силициум диоксид	X		
активиран јаглерод	X		
талк	X		во согласност со специфични критериуми за чистота за додатокот во храна E 553б
бентонит	X	X	средство за згуснување на медовина <sup>1</sup> во согласност со специфични критериуми за чистота за додатокот во храна E 558
каолин	X	X	прополис <sup>1</sup> во согласност со специфични критериуми за чистота за додатокот во храна E 559
целулоза	X	X	производство на желатин <sup>1</sup>
дијатомејска земја	X	X	производство на желатин <sup>1</sup>
перлит	X	X	производство на желатин <sup>1</sup>
лешникови лушпи	X		
оризово брашно	X		
пчелен восок	X		средства за излучување
карнауба восок	X		средства за излучување

<sup>1</sup> Ограничувањето се однесува само на животински производи.

<sup>2</sup> Ограничувањето се однесува само на растителни производи.

делство,  
2010 година  
Скопје

Министер за земјо-  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски**, с.р.



3475.

Врз основа на член 15, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

**Л И С Т А**  
**НА ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА (\*)**

**1. Супстанции од растително или животинско потекло**

назив на супстанцијата	опис, барања во однос на составот, услови за употреба
азадирахтин екстрахиран од <i>Azadir-achta indica</i> (нимово дрво)	инсектицид;
пчелен восок	агенс за кроење;
желатин	инсектицид;
хидролизирани протеини	привлекувач, само при одобрена примена во комбинација со други соодветни средства од листата;
лецитин	фунгицид;
растителни масла (пр. масло од нане , борово масло, масло од ким)	инсектицид, акарицид, фунгицид и инхибитор на никулци;
пиретрин екстрахиран од <i>Chrysanthemum Cinerariaefolium</i>	инсектицид;
квасија екстрахирана од <i>Quassia amara</i>	инсектицид, одбивач;
ротенон екстрахиран од <i>Derris spp.</i> и <i>Lonchocarpus spp.</i> и <i>Terphrosia spp.</i>	инсектицид;

**2. Микроорганизми кои се користат во биолошка контрола на штетници и болести**

назив	опис, барања во однос на составот, услови за употреба
микроорганизми (бактерии, вируси и габички)	

**3 . Супстанции произведени од страна на микроорганизми**

назив	опис, барања во однос на составот, услови за употреба
спиносад	инсектицид; само кога се преземаат мерки за минимизирање на ризикот од клучните паразитоиди и минимизирање на појава на отпорност.

(\*) Со оваа листа се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетање на органските производиво однос на органското производство, етикетање и контрола, CELEX бр. 32008R0889, Анекс 2- пестициди-средства за заштита на растенијата.

**4 .Супстанции кои се користат во стапици и/или распрскувачи**

назив	опис, барања во однос на составот, услови за употреба
диамониум фосфат	привлекувач, само во стапици;
феромони	привлекувач; нарушувач на сексуалното однесување; само во стапици и распрскувачи;
пиретроиди (само делтаметрин или ламбдацихалотрин)	инсектицид; само во стапици со одредени привлекувачи; само против <i>Bactrocera oleae</i> и <i>Ceratitis capitata</i> Wied.

**5 . Препарати кои се распрскуваат површински помеѓу култивираниите растенија**

назив	опис, барања во однос на составот, услови за употреба
железен фосфат (железо (III) ортофосфат)	молускицид

**6 . Други супстанции кои традиционално се користат во органско земјоделство**

назив	опис, барања во однос на составот, услови за употреба
бакар во форма на бакар хидроксид, бакар оксихлорид, (тривалентен) бакар сулфат, бакрен оксид, бакар октаноат	фунгицид; до 6 кг бакар по хектар годишно; за повеќегодишните култури може да се дозволи надминување на количината во одредена година, под услов просечното искористено количество во период од изминатите 5 години, вклучувајќи ја тековната година и изминатите четири да не надминува 6 кг.
етилен	дозревање на банани, киви и каки; дозревање на агруми само како дел од стратегијата за спречување на штетите од овошна мушичка; наведување на процутувањето кај ананасот; инхибитор на никулците кај компирот и кромидот.
калиумова сол од масни киселини (мек сапун)	инсектицид;
калиум алуминиум (алуминиум сулфат) (калинит)	спречување на зреењето кај бананите;
варовен сулфур (калциум полисулфид)	фунгицид, инсектицид, акарицид;
парафинско масло	инсектицид, акарицид;
минерални масла	инсектицид, фунгицид; само за овошки, винова лоза, маслинови дрва и тропски култури (пр. банани);
калиум перманганат	фунгицид, бактерицид; само кај овошките, маслинови дрва и винова лоза;
кварцен песок	одбивач;
сулфур	фунгицид, акарицид, одбивач.

**7 . Други супстанции**

назив	опис, барања во однос на составот, услови за употреба
калциум хидроксид	фунгицид; само кај овошките, вклучително и расад, за контрола на <i>Nectria galligena</i> ;
калиум бикарбонат	фунгицид

Бр.08-8103/6  
26 ноември 2010 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р**

**3476.**

Врз основа на член 23, став (11) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

**Л И С Т А  
НА КРМНИ СУРОВИНИ**

**1. НЕОРГАНСКИ КРМНИ СУРОВИНИ ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО**

**1.1. Житарици, зрна, нивни производи и нус-производи:**

- овес како зрно, снегулка, крмно брашно, лушпа и трици;
- јачмен како зрно, белковина и крмно брашно;
- погача од оризов никулец;
- просо како зрно;
- рж како зрно или крмно брашно;
- сирак како зрно;
- пченица како зрно, крмно брашно, трици, глутен,

глутенско брашно и никулец;

- спелта како зрно;
- тритикала како зрно;
- пченка како зрно, трици, крмно брашно, погача од никулец и глутен;
- сладови стебленца;
- пивски слад.

**1.2. Маслодајни семиња, маслодајни плодови, нивни производи и нус-производи:**

- семе од маслодајна репка, маслена погача и лушпи;
- соја како зрно, пржена, погача и лушпи;
- сончогледови семки како семки и погача;
- памук како семе и погача;
- ленено семе како семе и погача;
- сусамово семе како погача;
- палмини јатки како погача;
- тиквени семки како погача;
- маслинки, маслинен каша;
- зеленчукови масла (со физичка екстракција).

**1.3. Легуминозни семиња, нивни производи и нус-производи:**

- леблебија како семе, крмно брашно и трици;
- добиточна леќа како семе, крмно брашно и трици;
- граор како семе подложено на топлинска обработка, крмно брашно и трици;
- добиточен грашок како семе, крмно брашно и трици;
- боб како семе, крмно брашно и трици;
- коњски боб како семе, крмно брашно и трици;
- граорица како семе, крмно брашно и трици;
- лупина како семе, крмно брашно и трици.

**1.4. Кртоли, корења, нивни производи и нус-производи:**

- каша од шеќерна репа;
- компир;
- сладок компир како кртола;
- компирова каша (нус-производ при екстракција на компиров скроб);
- компиров скроб;
- компирови белковини;
- маниока.

**1.5. Други семиња и плодови, нивни производи и нус-производи:**

- рогач;
- рогачни мешунки и крмно брашно;
- тикви;
- агрумна каша;
- јаболка, дуњи, круши, праски, смокви, грозје и нивна каша;

- костени;
- ореова погача;
- лешникова погача;
- какаови лушпи и погача;
- желеди.

**1.6. Фуражна и фиброзна (волуминозна) храна:**

- луцерка;
- крмно брашно од луцерка;
- детелина;
- крмно брашно од детелина;
- трева (од фуражни растенија);
- крмно брашно од трева;
- сено;
- силажа;
- житна слама;
- коренови зеленчуци за фураж.

**1.7. Други растенија, нивни производи и нус-производи:**

- меласа;
- крмно брашно од алги (добиено со сушење и толчење на алгите и со нивно измивање за да се намали содржината на јод) ;
- прашоци и екстракти од растенија;
- екстракти од растителни белковини (само за млади животни) ;
- зачини;
- зелениш (зачински и чајни билки).

**2. КРМНИ СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО**

**2.1. Млеко и млечни производи:**

- сурово млеко;
- млеко во прав;
- обрано млеко, обрано млеко во прав;
- матеница, матеница во прав;
- сурутка, сурутка во прав, сурутка во прав со ниска содржина на шеќер, белковини од сурутка во прав (добиена по пат на физичка обработка) ;
- казеин во прав;
- лактоза во прав;
- урда и кисело млеко.

**2.2. Риби, други морски животни, нивни производи и нус-производи:**

Според следниве ограничувања: Производите да се добиени само од одржливи рибници и да се користат за нетревопасни видови:

- риба;
- рибино масло и нерафинирано масло од бакаларов црн дроб;
- автолизати од мекотели и ракови;
- хидролизати и протеолизати добиени со ензимско дејство, во растворлива состојба или не, само за млади животни;
- рибино брашно.

**2.3. Јајца и производи од јајца**

- Јајца и производи од јајца што се користат како крма за живина (првенствено произведени во истото стопанство).

**3. КРМНИ СУРОВИНИ ОД МИНЕРАЛНО ПОТЕКЛО**

**3.1. Натриум:**

- нерафинирана морска сол;
- груба камена сол;
- натриум сулфат;

- натриум карбонат;
- натриум бикарбонат;
- натриум хлорид.
- 3.2. Калиум:
  - калиум хлорид.
- 3.3. Калциум:
  - црвени корални алги литотамнион и маерла;
  - школки од морски животни (вклучително и сипи-на коска);
  - калциум карбонат;
  - калциум лактат;
  - калциум глуколат.
- 3.4. Фосфор:
  - дефлуориран дикалциум фосфат;
  - дефлуориран монокалциум фосфат;
  - мононатриум фосфат;
  - калциум магнезиум фосфат;
  - калциум натриум фосфат.
- 3.5. Магнезиум:
  - магнезиум оксид (анхидриран магнезиум);
  - магнезиум сулфат;
  - магнезиум хлорид;
  - магнезиум карбонат;
  - магнезиум фосфат;
- 3.6. Сулфур:
  - натриум сулфат.

Бр.08-8103/6                      Министер за земјоделство,  
26 ноември 2010 година      шумарство и водостопанство  
Скопје                              Љупчо Димовски, ср.

3477.

Врз основа на член 15, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

#### Л И С Т А НА СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Средства за чистење и дезинфекција на зградите и инсталациите за производство на животни се:

- калиумов и натриумов сапун;
- вода и пареа;
- варовно млеко;
- вар;
- негасена вар;
- натриум хипохлорит (пр:течно белило);
- каустична сода;
- каустична поташа;
- хидроген пероксид;
- природни растителни есенции;
- лимонска, пероцетна, мравја, млечна, оксална и оцетна киселина;
- алкохол;
- азотна киселина (за млекарска опрема);
- фосфорна киселина (за млекарска опрема);
- формалдехид;
- средства за чистење и дезинфекција на виме и молзници; и
- натриум карбонат.

Бр. 08-8103/6                      Министер за земјоделство,  
26 ноември 2010 година      шумарство и водостопанство,  
Скопје                              Љупчо Димовски, с.р.

#### МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 3478.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09 и 124/10), министерот за транспорт и врски донесе

#### П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗГРАДБА И РЕ- КОНСТРУКЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА И НА ОБЈЕКТИТЕ НА ПАТОТ

##### Член 1

Во Правилникот за техничките елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите на патот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/09, 163/09 и 26/10) во член 313 став 1 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

“Доколку излезот од автопатот и исклучувањето од автопат за влез во ПУО е на такво растојание да при тоа не може да се запазат одредбите од член 313 став 1 алинеја 3 и 5, може да се направи излезот од автопатот и исклучувањето од автопат за влез во ПУО да биде со заеднички излез од автопат, но при тоа излезот од ПУО за приклучувањето на автопат да се изведе преку сендуларна патна мрежа приклучена на автопат преку денивелирани јазли“.

##### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-16597/1  
16 декември 2010 година  
Скопје

Министер,  
Миле Јанакиески, с.р.

#### МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3479.

Врз основа на член 15 став 6 и член 17 став 9 од Законот за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/07 и 124/10), министерот за животна средина и просторно планирање во согласност со министерот за надворешни работи, донесе

#### П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА СОРАБОТКАТА НА ОРГАНИ- ТЕ НАДЛЕЖНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕШ- КИ КАРТИ ЗА БУЧАВА И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА БУЧАВА СО ОРГАНИТЕ НАДЛЕЖНИ ЗА ДО- НЕСУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ КАРТИ ЗА БУЧА- ВА И ИЗРАБОТКА НА АКЦИОНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА БУЧАВА ОД СОСЕДНАТА ДРЖАВА(\*)

##### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на соработката на органите надлежни за изработка на стратешки карти за бучава и акциони планови за бучава со органите надлежни за донесување на стратешки карти за бучава и изработка на акционите планови за бучава од соседната држава.

(\*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 2002/49/ЕЦ на Европскиот парламент и на Советот од 25.06.2002 година која се однесува на проценување и управување со бучава во животната средина (32002L0049)

## Член 2

(1) Органот кој ја подготвува стратешката карта за бучава може да започне соработка при изработката на стратешките карти за бучава и акционите планови за бучава за места кои се наоѓаат во погранични подрачја.

(2) Органот што ја подготвува стратешката карта за бучава односно акциониот план за бучава на Република Македонија во рок не подолг од 15 дена од денот на донесувањето на одлуката за започнување со изработка на стратешката карта за бучава односно акциониот план за бучава и за истото го известува Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија.

(3) Во известувањето од став (2) на овој член органот ги наведува најзначајните прашања поврзани со бучава за кои може да постои заинтересираност на органите кои се надлежни за донесување на стратешки карти за бучава од соседната држава.

(4) По добивање на известувањето од став (2) на овој член, Министерството за животна средина и просторно планирање го разгледува истото и во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето донесува одлука за започнување на спроведување на соработка со соседната држава и го известува за тоа, преку Министерството за надворешни работи на Република Македонија, надлежниот орган за изработка на стратешки карти за бучава односно акциони планови за бучава на соседната држава, за започнување на постапка за изработка на стратешки карти за бучава односно изработка на акционен план за бучава на определеното подрачје.

(5) Со известувањето од став (4) на овој член Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија до органот надлежен за изработка на стратешка карта за бучава односно акционен план за бучава, на соседната држава и доставува покана за соработка во која се определува рок, кој не може да биде подолг од два месеца од денот на доставувањето на поканата, во кој се бара надлежниот орган за вршење на работите од областа на животната средина на соседната држава или друг надлежен орган да се произнесе за тоа дали има намера да соработува при изработката и донесувањето на стратешката карта за бучава односно акциониот план за бучава, како и доколку има намера да соработува при нивната изработка да спроведе постапка за консултации со сопствената јавност и во определениот рок да ги достави мислењата и забелешките од сопствената јавност.

## Член 3

(1) По изработката на предлог стратешката карта за бучава односно предлог акциониот план за бучава, органот што ги изработил, ги доставува до Министерството за животна средина и просторно планирање.

(2) Изработената стратешка карта за бучава односно акционен план за бучава, Министерството за животна средина и просторно планирање, во рок од 15 дена од денот на добивањето, треба да го достави до надлежниот орган на соседната држава кој бил вклучен во соработката.

## Член 4

(1) Во случај кога надлежен орган за подготвување на стратешки карти за бучава односно акционите планови во Република Македонија добие известување од орган на соседна држава за започнување на подготовка на стратешка карта за

бучава или акционен план за подрачје кое е погранично, треба веднаш за тоа да го известува Министерството за животна средина и просторно планирање.

(2) Во случај кога Министерството за надворешни работи ќе добие известување од орган на соседна држава за започнување на подготовка на стратешка карта за бучава или акционен план за бучава за подрачје кое е погранично, треба веднаш за тоа да го известува Министерството за животна средина и просторно планирање.

(3) Министерството за животна средина и просторно планирање по добивањето на известувањето од став (1) и (2) од овој член, најпрво го известува органот надлежен за изработка на стратешки карти за бучава или акциони планови за бучава во Република Македонија а потоа го известува органот на соседната држава кој го доставил известувањето, за намерата дали ќе соработува при изработката на стратешката карта за бучава или акциониот план за бучава на пограничното подрачје.

(4) Во случаите од став (3) на овој член Министерството за животна средина и просторно планирање започнува постапка на консултација со надлежниот органот на соседната држава со цел да се уредат начинот и постапката за обезбедување на консултација на јавноста во Република Македонија при изработката на стратешката карта за бучава или акциониот план за бучава на соседната држава.

## Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-9944/6

18 ноември 2010 година

Скопје

Министер за животна средина и просторно планирање, **д-р Нецати Јакупи с.р.**  
Министер за надворешни работи, **Антонио Милошоски с.р.**

### СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3480.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/06), објавува

#### О Г Л А С

1. За избор на 1 (еден) судија на Врховен суд на Република Македонија;
2. За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Гостивар;
3. За избор на 2 (двајца) судии на Апелационен суд Скопје;
4. За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Штип;
5. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Битола;
6. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Велес;
7. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Гостивар;
8. За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Неготино;
9. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје 1 Скопје;

10. За избор на 4 (четири) судии на Основен суд Скопје 2 Скопје;

11. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Штип;

12. За избор на претседател на Основен суд Радовиш и

13. За избор на претседател на Основен суд Струмица.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/06) и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 35/08).

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите и член 47 став 1 и 3 од Законот за судовите (да приложат програма за работа во текот на мандатот).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е постаро од една година од денот на издавање и уверение дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на професија дејност или должност, да не е постаро од шест месеци од денот на издавањето), да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул.„Велько Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса:

<http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>

Покрај наведеното лице кандидат за носител на јавна функција треба да достави и доказ за верифицирана изјава за исполнување на условите за вршење на јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменување и дополнување на Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 64/09 од 22.05.2009 година), издаден од надлежната Комисија за верификација на факти, согласно наведениот закон.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр.07-1914/1

13 декември 2010 година

Бр.07-1935/1

14 декември 2010 година

Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Васил Грчев, с.р.**

## СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3481.

Врз основа на чл. 40 ст. 2 чл. 42 ст. 1 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр. 150/07) член 9, чл.39 ст. 1 и ст. 2 и чл. 40 ст. 1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр. 150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија на седумдесет и шестата седница одржана на 15.12.2010 година, донесе

### О Д Л У К А

#### I

За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Охрид за време од 4 (четири) години се избира

1. Наум Паноски.

#### II

За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелија за време од 4 (четири) години се избира:

- Катица Јанева.

#### III

За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Охрид избрана е:

- Оливера Проеска.

#### IV

За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Прилеп избрана е:

- Марјана Илиеска.

#### V

За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Велес избрана е:

- Гордана Тодорова.

#### VI

За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово избрана е:

- Лејла Кадриу.

#### VII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОИ бр. 4/10  
15 декември 2010 година  
Скопје

Совет на јавни обвинители  
Република Македонија  
Претседател,  
**Костадин Кизов, с.р.**

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**  
**3482.**

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04 и 81/07), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗБОРОТ НА ВИДОВИТЕ И НА КОЛИЧИНИТЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА И ГРАЃАНИТЕ, КАКО И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ШТО ВРШАТ СЕРВИСЕН ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛНО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ**

**Член 1**

Во Правилникот за изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/05), Табелата бр. 2 се заменува со нова табела која гласи :

“ Табела бр. 2

Ред. Бр.	Вид на моторно возило	Вид и големина на противпожарни апарати	Број (количина) на противпожарни апарати
1.	Патнички моторни возила	Прашок АБЦ 2 кг ( може да имаат )	1 (може да имаат)
2.	Комби возила	Прашок АБЦ 2 кг	1
3.	Автобуси за градски, приградски и меѓуградски сообраќај	Прашок АБЦ 3 кг и 6 кг	1+1
4.	Товарни моторни возила до 10 тони	Прашок АБЦ 6 кг	1
5.	Товарни моторни возила над 10 тони	Прашок АБЦ 6 кг	2

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1121/7  
13 декември 2010 година  
Скопје

Директор  
на Дирекцијата за заштита  
и спасување,  
Шабан Салиу, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  
ПОЛИТИКА**

**3483.**

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10 и 97/10), Министерството за труд и социјална политика

**О Б Ј А В У В А**

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 2010 година, во однос на месец октомври 2010 година, е повисока за 0,4%.

2. Правото на пораст на платите за месец ноември 2010 година, во однос на месец октомври 2010 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,2%.

Министер,  
Целџал Бајрами, с.р.



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

